



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Službeni vjesnik SR

Makedonije

91001 Skopje
fab 51

ЮГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание во српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Откаси според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено кингировство 60892 603 1125

Петок, 1 јуни 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 25

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 54 динари. — Претплата за 1979 година изнесува 400 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошт. факс 226. — Телефон: Централна 650 155; Уредништво 651 855; Служба за претплата 651 732; Комерцијален сектор 651 671; Телекс 11736

408.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за здружување во Заедница на индустријата на вооружување и воена опрема на Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 16 мај 1979 година.

ПР бр 776
16 мај 1979 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Заради обезбедување единство на системот на работата во областа на производството на вооружување и воена опрема и заради остварување на посебен општествен интерес во таа област, организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема и Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена (во натамошниот текст: членки) се здружуваат во Заедница на индустријата на вооружување и воена опрема на Југославија (во натамошниот текст: Заедницата на ИВБОЈ) според одредбите на овој закон.

Член 2

Под единство на системот на работата во областа на производството на вооружување и воена опрема, во смисла на овој закон, се подразбира единствен техничко-технолошки систем со кој се обезбедува усогласеност на интересите и меѓусебна зависност и поврзаност на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема во процесот на производството на вооружување и воена опрема и оптимално користење на капацитетите за производство на вооружување и воена опрема на целата територија на Социјали-

стичка Федеративна Република Југославија, заради опремување на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и задоволување на други потреби на народната одбрана со вооружување и воена опрема од домашно производство.

Член 3

Во Заедницата на ИВБОЈ задолжително се здружуваат работните организации кои што, врз основа на сојузен закон, Сојузниот извршен совет ќе ги определи како организации на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема.

Правата, обврските и одговорностите, што произлегуваат од овој закон и самоуправните општи акти предвидени со овој закон, се однесуваат и на основните организации на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема, здружени во работна организација од став 1 на овој член.

Заради остварување на задолжителна соработка и поврзување на дејностите на надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема со дејностите на организациите на здружен труд од ст. 1 и 2 на овој член, како и заради заедничкото остварување на работите и задачите од овој закон, во Заедницата на ИВБОЈ се здружува и Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена.

Член 4

Во Заедницата на ИВБОЈ може да се здружат и организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема по основ на долгорочни договори со Сојузниот секретаријат за народна одбрана или по основ на долгорочна кооперација со организациите на здружен труд од член 3 на овој закон, под условите и на начинот утврдени со самоуправната спогодба за здружување во Заедницата на ИВБОЈ, со согласност на Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 5

Заедницата на ИВБОЈ се здружува во Стопанската комора на Југославија и има положба на општо здружение.

Работите на општото здружение, во согласност со сојузниот закон со кој се уредува здружувањето на организациите на здружен труд во општи здруженија и Стопанската комора на Југославија, ги врши Заедницата на ИВБОЈ.

Организациите на здружен труд од член 3 на овој закон се здружуваат во Стопанската комора на Југославија преку Заедницата на ИВБОЈ.

Член 6

Заради остварување на целите од член 1 на овој закон, членките во рамките на Заедницата на ИВБОЈ:

1) учествуваат во склучувањето на договори за основите на општествениот план на Југославија во областа на производството на вооружување и вое-

на опрема; склучуваат самоуправна спогодба за основите на заедничкиот план за производство на вооружување и воена опрема; донесуваат заеднички планови за производство на одделни групи средства на вооружување и воена опрема и ги усогласуваат своите планови за производство на вооружување и воена опрема;

2) учествуваат со Сојузниот секретаријат за народна одбрана во изработката на програми за изградба, модернизација, реконструкција, одржување и користење на капацитети за производство на вооружување и воена опрема;

3) ги усогласуваат меѓусебните односи и утврдуваат заеднички ставови во поглед на производствено-програмотската ориентација во поглед на истражувањето, развојот и производството на вооружување и воена опрема и му даваат предлози и мислења на Сојузниот секретаријат за народна одбрана за поделбата, односно за промената на поделбата на производствено-програмотската ориентација;

4) се грижат и преземаат мерки за навремено, квалитетно и рационално извршување на обврските од договорите за производство и промет на вооружување и воена опрема;

5) се грижат за примената на утврдените критериуми и мерила за организирање, основање и здружување на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема;

6) управуваат со средствата што задолжително или на друг начин се здружуваат во рамките на Заедницата на ИВВОЈ;

7) со Сојузниот секретаријат за народна одбрана и со сојузниот орган надлежен за работите на цените учествуваат во уредувањето на односите во областа на цените на вооружување и воена опрема, ги следат и анализираат условите на стопанисувањето и општествено-економската положба на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема и даваат иницијатива за донесување на прописи и мерки, што влијаат врз унапредувањето на трудот и работењето во оваа област;

8) даваат иницијатива и организираат општествено договарање и самоуправно спогодување за прашањето од општ општествен или од заеднички интерес за учесниците во областа на производството и прометот на вооружувањето и воената опрема и го анализираат спроведувањето и остварувањето на склучените општествени договори и самоуправни спогодби;

9) ги усогласуваат меѓусебните односи и интереси во надворешно-трговскиот промет на вооружување и воена опрема и заедно со Сојузниот секретаријат за народна одбрана учествуваат во донесувањето на програмата за извоз на вооружување и воена опрема и преземаат мерки за нејзиното остварување;

10) вршат и други работи и задачи определени со сојузен закон, односно работи и задачи што ќе ги утврдат членките со самоуправната спогодба за здружување во Заедницата на ИВВОЈ.

Член 7

Заради остварување на целите од член 1 на овој закон, во областа на производството и прометот на вооружување и воена опрема, членките, во рамките на Заедницата на ИВВОЈ, соработуваат со надлежните органи на федерацијата, републиките, автономните покраини и општините и со Стопанската комора на Југославија, општествено-политичките организации и други самоуправни организации и заедници.

Член 8

Заедницата на ИВВОЈ остварува единство на системот на работата и посебен општествен интерес во областа на производството и прометот на вооружување и воена опрема под условите и на начинот утврдени со овој и со друг сојузен закон и со самоуправни општи акти на Заедницата на ИВВОЈ.

Член 9

Заедницата на ИВВОЈ е правно лице со права, обврски и одговорности што ги има врз основа на Уставот на СФРЈ, сојузен закон и самоуправната спогодба за здружување во Заедницата на ИВВОЈ.

Седиштето на Заедницата на ИВВОЈ е во Белград.

Член 10

Со Заедницата на ИВВОЈ управуваат членките врз начелата на делегатскиот систем.

Делегатите во органите на управувањето на Заедницата на ИВВОЈ ги делегираат работниците во основните организации на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема, на начинот утврден со самоуправната спогодба за здружување во Заедницата на ИВВОЈ.

Меѓусебните односи на членките во Заедницата на ИВВОЈ се уредуваат со самоуправна спогодба за здружување во Заедницата на ИВВОЈ и со други самоуправни општи акти на Заедницата на ИВВОЈ кои мораат да бидат во согласност со самоуправната спогодба за здружување во Заедницата на ИВВОЈ и со закон.

Член 11

Со самоуправна спогодба за здружување во Заедницата на ИВВОЈ, членките ги уредуваат меѓусебните односи во врска со здружувањето и на инот на остварување на целите на здружувањето; ги утврдуваат органите на Заедницата на ИВВОЈ и нивниот делокруг, и изборот и отповикот на членовите на тие органи; ја уредуваат постапката и начинот на одлучување и начинот на усогласување на ставовите; ги определуваат работите и задачите на Заедницата на ИВВОЈ согласно со чл. 7 и 8 на овој закон; ги определуваат прашањата кои се уредуваат со други самоуправни спогодби на членките на Заедницата на ИВВОЈ, определуваат за кои прашања органите на Заедницата на ИВВОЈ донесуваат самоуправни општи акти и задолжителни заклучоци за членките на Заедницата на ИВВОЈ; ги утврдуваат условите и начинот под кои други организации на здружен труд и заедници можат да пристапат кон Заедницата на ИВВОЈ; го утврдуваат начинот на финансирање на Заедницата на ИВВОЈ; уредуваат и други прашања во врска со здружувањето во Заедницата на ИВВОЈ.

Член 12

Индивидуалниот работодавен орган на Заедницата на ИВВОЈ односно претседателот на колегијалниот работодавен орган на Заедницата на ИВВОЈ го именува и го разрешува органот на управувањето на Заедницата на ИВВОЈ, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Работниците со посебни овластувања и одговорности во работната заедница на Заедницата на ИВВОЈ, определени со самоуправната спогодба за здружување или со Статутот на Заедницата на ИВВОЈ, ги именува и разрешува од должност органот на управувањето на Заедницата на ИВВОЈ, кој одлучува и за остварувањето на нивните одделни права, обврска и одговорности.

Член 13

Заедницата на ИВВОЈ е должна да ги известува Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет и Сојузниот секретаријат за народна одбрана за прашањата од својот делокруг најмалку еднаш годишно односно по потреба или на нивно барање.

Член 14

Собранието на СФРЈ врши општествен надзор над работата на Заедницата на ИВВОЈ.

Член 15

Сојузниот извршен совет врши надзор над законитоста на работата на Заедницата на ИВВОЈ по прашањата од член 6 на овој закон.

Ако Сојузниот извршен совет најде дека самоуправната спогодба склучена во рамките на Заедницата на ИВВОЈ или друг самоуправен општ акт на Заедницата на ИВВОЈ се во спротивност со Уставот на СФРЈ или со сојузен закон, ќе го запре нивното извршување и ќе поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оцена на уставноста односно законитоста на запрената самоуправна спогодба односно друг самоуправен општ акт.

Сојузниот извршен совет е должен да поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија во смисла на став 2 од овој член во рок од 30 дена од денот на запирањето. Ако во тој рок Сојузниот извршен совет не поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија, запирањето на извршувањето на актот престанува со истекот на тој рок. Ако Сојузниот извршен совет поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија, запирањето на извршувањето на актот престанува со завршувањето на таа постапка.

Член 16

Ако во рамките на Заедницата на ИВВОЈ не се обезбеди вршење на одделни работи од член 6 на овој закон, Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за народна одбрана, ќе пропише привремени мерки за заштита на посебниот општествен интерес и единството на системот на работата во областа на производството и прометот на вооружување и воена опрема.

Сојузниот извршен совет ќе го стави вон од сила прописот донесен во смисла на став 1 на овој член штом во рамките на Заедницата на ИВВОЈ ќе се обезбеди вршењето на тие работи.

Член 17

Средствата за работа на Заедницата на ИВВОЈ ја обезбедуваат членките

Критериумите и мерилата за обезбедување на средствата за работа на Заедницата на ИВВОЈ и начинот на пресметување и плаќање на тие средства се утврдуваат со самоуправна спогодба за здружување во Заедницата на ИВВОЈ.

Член 18

Заедницата на ИВВОЈ, донесува за секоја година, план за работа, финансиски план и завршна сметка

Врз финансиското работење на Заедницата на ИВВОЈ се применуваат прописите што важат за организациите на здружен труд.

Член 19

За вршењето на стручни, административно-технички, помошни и слични работи од заеднички интерес за членките, се формира работна заедница на Заедницата на ИВВОЈ.

Со самоуправната спогодба за здружување во Заедницата на ИВВОЈ односно со друг самоуправен општ акт на Заедницата на ИВВОЈ, се утврдуваат стручните административно-техничките, помошните и слични работи што ги врши работната заедница на Заедницата на ИВВОЈ.

Член 20

Врз работната заедница на Заедницата на ИВВОЈ не можат да се пренесуваат работите за кои одлучуваат органите на Заедницата на ИВВОЈ.

Меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците во работната заедница на Заедницата на ИВВОЈ и на Заедницата на ИВВОЈ се уредуваат со самоуправна спогодба, во согласност со законот и

со самоуправната спогодба за здружување во Заедницата на ИВВОЈ.

Член 21

Работната заедница на Заедницата на ИВВОЈ има раководител, кој го организира процесот на работата во неа и кој е одговорен за законитоста на работата и за извршувањето на работите и задачите доверени на работната заедница на Заедницата на ИВВОЈ.

Член 22

Заедницата на индустријата на вооружување и воена опрема на Југославија, што е основана до денот на влегувањето во сила на овој закон, е должна својата организација, работа и работење, како и самоуправните општи акти да ги усогласи со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

409.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ И ДРУГИ ОДНОСИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

Се прогласува Законот за економските и други односи во производството и прометот на вооружување и воена опрема, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 16 мај 1979 година.

ПР бр. 775
16 мај 1979 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЕКОНОМСКИТЕ И ДРУГИ ОДНОСИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат посебните услови и начинот на остварување на економските и други односи во областа на цените на вооружувањето и воената опрема; надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема; девизното работење во врска со надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема; вложувањата на странски лица во организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема; вршење на стопански дејности во странство од страна на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема; отстапување изградба на инвестициони објекти на странски изведувачи;

начинот и условите на остварување на посебниот општествен интерес во производството и прометот на вооружување и воена опрема, како и правата и должностите и меѓусебните односи меѓу организациите на здружен труд, другите самоуправни организации и заедници и на органите и организациите на општествено-политичките заедници во областите што се уредуваат со овој закон.

Одредбите на овој закон се однесуваат на:

1) организациите на здружен труд што, во смисла на сојузниот закон со кој се уредува производството на вооружување и воена опрема, можат да произведуваат вооружување и воена опрема;

2) организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници што ги произведуваат средствата или ги вршат услугите од член 2 став 2 на овој закон, што се од посебно-значење за производството на вооружување и воена опрема;

3) органите на општествено-политичките заедници од член 4 на овој закон.

Член 2

Производството и прометот на вооружување и воена опрема се дејности од посебен општествен интерес.

Производството и прометот на готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други средства, како и вршењето на услуги во производството и прометот на вооружување и воена опрема, што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема за потребите на опремувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите потреби на народната одбрана, имаат приоритетно значење.

Член 3

Односите во областите од член 1 на овој закон меѓу организациите на здружен труд, другите самоуправни организации и заедници и органите и организациите на општествено-политичките заедници се засноваат и уредуваат врз начелата на трајно обезбедување на развојот и производството на вооружување и воена опрема за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите потреби на народната одбрана и меѓусебната поврзаност и зависност во стекнувањето и распоредувањето на доходот на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема, во согласност со остварувањето на посебниот општествен интерес во областа на производството и прометот на вооружување и воена опрема.

Член 4

Заради обезбедување на остварувањето на посебниот општествен интерес и приоритетното значење од член 2 на овој закон, органите на општествено-политичките заедници, во согласност со одредбите на овој закон, а во рамките на правата и должностите утврдени со уставот и законот, ги преземаат потребните мерки за обезбедување на материјалните и други услови за производство и промет на вооружување и воена опрема и за успешно и ефикасно опремување на вооружените и други сили на народната одбрана со вооружување и воена опрема од домашното производство, како и за извршување на меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 5

Под вооружување и воена опрема, во смисла на овој закон се сметаат функционалните комплекти или системи наменети за опремување на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или за други потреби на народната одбрана, што опфаќаат основно средство (брод, авион, тенк, топ, возило, пушка, радиоуред и др.) и

елементи што обезбедуваат автономна наменска функција на комплетите или системите при извршувањето на задачите (муниција, експлозив, барут, пиротехнички, димни и запални средства, специјални електронски уреди, оптички средства и др.); специјални средства за одбрана и радијационо-биолошко-хемиска заштита; агрегати; специјални алати и прибор; специфична амбалажа за транспорт и чување, како и техничка и експлоатациона документација.

II. ОДНОСИ ВО ОБЛАСТА НА ЦЕНИТЕ НА ВООРУЖУВАЊЕТО И ВОЕНАТА ОПРЕМА

Член 6

Работниците во основните и други организации на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема и надлежните сојузни органи, во услови на социјалистичко стоксво производство и во услови на меѓусебна зависност, поврзаност и одговорност ги уредуваат односите во областа на цените на вооружувањето и воената опрема, во согласност со основите на системот на цените, планот на развојот, изградбата и опремувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, среднорочните и годишните програми за изградба, модернизација, реконструкција одржување и користење на капацитетите за производство на вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: програма за изградба), програмата за развој и производство на вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: програма за производство), општествениот план на Југославија, заедничкиот план за производство на вооружување и воена опрема и со други акти со кои се уредуваат односите во областа на производството и прометот на вооружување и воена опрема.

При уредувањето на односите во областа на цените на вооружувањето и воената опрема, работниците во организациите на здружен труд од став 1 на овој член и надлежните сојузни органи се должни да водат сметка за усогласувањето на односите во општествената репродукција и насочувањето на целокупниот материјален и општествен развој во согласност со остварувањето на заедничките интереси и цели врз основа на меѓусебните односи и рамноправноста во стекнувањето на доходот, здружувањето на труд и средства, и зголемувањето на продуктивноста и ефикасноста на трудот.

Под уредување на односите во областа на цените на вооружувањето и воената опрема, во смисла на овој закон, се подразбира самостојното формирање на цените на вооружувањето и воената опрема од страна на работниците во организациите на здружен труд, формирањето на цените преку општествени договори и самоуправни спогодби и пропишувањето на цените од страна на надлежните сојузни органи како и уредувањето на начинот на вршење на општествена контрола на цените.

Член 7

Работниците во организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема и надлежните сојузни органи ги уредуваат односите во областа на цените на вооружувањето и воената опрема со општествените договори и самоуправните спогодби за цените на вооружувањето и воената опрема, што ги склучуваат меѓусебно, како и со други самоуправни општи акти.

Член 8

Политиката на цените на вооружувањето и воената опрема се утврдува во согласност со договорот за основите на општествениот план на Југославија во областа на вооружувањето и воената опрема, општествениот план на Југославија и со актот за остварување на тој план, поаѓајќи од целите и задачите утврдени во тие акти и од планот за развој,

изградба и опремување на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот, обезбедувањето на репродуктивната способност на капацитетите за производство на вооружување и воена опрема и од критериумите утврдени со овој закон, како и соодветните критериуми утврдени со сојузен закон, со кој се уредуваат основите на системот на цените и општествената контрола на цените.

Прописите за спроведување на политиката на цените од став 1 на овој член ги донесува Сојузниот извршен совет на предлог од Сојузниот секретаријат за народна одбрана и од сојузниот орган надлежен за работите на цените.

Член 9

Заради остварување на целите и задачите утврдени со плановите за развој, изградба и опремување на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите потреби на народната одбрана во мир и во војна, со вооружување и воена опрема од домашно производство под најповолни услови, при уредувањето на односите во областа на цените на вооружувањето и воената опрема се поаѓа од следните критериуми:

1) обезбедувањето на ефикасен и рационален развој, производство и промет на вооружување и воена опрема, како и репродуктивната способност на капацитетите за развој и производство на вооружување и воена опрема;

2) материјалниот биланс во областа на вооружувањето и воената опрема, односно односите на производството и потрошувачката, увозот и извозот и резервите на вооружување и воена опрема, како и на готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови репродукционен материјал, сировини, услуги и други средства што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема;

3) односите во стекнувањето и распределбата на доходот и зависноста на доходот од продуктивноста на трудот и успешноста на управувањето и стопанисувањето со општествените средства во производството на вооружување и воена опрема;

4) движењето на цените на готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини, услуги и др. и нивното влијание врз цените на вооружувањето и воената опрема;

5) движењето на цените на вооружување и воена опрема на странскиот пазар односно во меѓународната размена на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и нивното влијание врз цените на вооружување и воена опрема во домашното производство со цел да се согледа и поттикне порастот на продуктивноста на трудот, рационално да се користат општествените средства и да јакнат другите квалитативни фактори на стопанисување во производството на вооружување и воена опрема;

6) поттикнувањето на развојот на производните сили, а особено јакнењето на материјалната основа на здружениот труд во областа на вооружувањето и воената опрема, во согласност со планираниот развој во таа област;

7) специфичностите што произлегуваат од карактерот на вооружувањето и воената опрема и нивниот развој, производство и промет.

Сојузниот извршен совет може, на предлог од Сојузниот секретаријат за народна одбрана, да донесе прописи за применувањето на критериумите од став 1 на овој член.

Член 10

Со општествениот договор за цените на вооружувањето и воената опрема се уредуваат основите, критериумите и мерилата за уредување на односите во областа на цените на вооружување и воена опрема,

како и готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други средства и услуги во производството и прометот на вооружување и воена опрема што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема, и го разработува начинот за примена на критериумите од член 9 на овој закон.

Општествениот договор од став 1 на овој член го склучуваат организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема, готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други средства односно организациите на здружен труд што вршат услуги од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема и Сојузниот извршен совет или органот овластен од него.

Член 11

Учесниците во општествениот договор од член 10 на овој закон се должни да дадат иницијатива за склучување на општествен договор за цените на вооружувањето и воената опрема односно услугите во производството и прометот на вооружување и воена опрема во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Ако во рокот од став 1 на овој член не се даде иницијатива за склучување на општествениот договор од тој став односно ако во рокот што ќе го определи Сојузниот извршен совет не се склучи тој општествен договор или престане да важи по кој и да е основ, Сојузниот извршен совет може да ги пропише мерилата и начинот на формирање на цените на вооружување и воена опрема односно на услуги во производството и прометот на вооружување и воена опрема, или да ги пропише цените на вооружување и воена опрема и на услуги, во согласност со одредбите на овој закон.

Прописот донесен врз основа на став 2 од овој член се применува додека прашањата регулирани со тој пропис не се уредат со општествениот договор според одредбите на овој закон.

Член 12

Општествениот договор од член 10 на овој закон содржи и одредби за: мерките со кои се обезбедува применувањето на критериумите и мерилата утврдени со договорот; регулирањето на меѓусебните односи во случај да настанат исклучителни околности во производството и прометот на вооружување и воена опрема, начинот на отстранување на влијанијата на поголеми стопански и други нарушувања врз цените на вооружувањето и воената опрема и цените на готовите производи и другите средства и услуги, што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема (член 2 став 2); роковите и постапката за менување на цените на вооружувањето и воената опрема и средствата и услугите од член 2 став 2 на овој закон и начинот на спроведување и контролата на спроведувањето на договорот, како и за други прашања што се од значење за формирање на цените на вооружувањето и воената опрема.

Член 13

Со самоуправните спогодби за цените на вооружувањето и воената опрема се усогласуваат интересите и се уредуваат односите од заеднички интерес на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема и организациите на здружен труд што произведуваат готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други средства или вршат услуги во производството и прометот на вооружување и воена опрема, што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема, и поблиску се разработуваат основите, критериумите и мерилата од општествениот договор за цените на вооружување и воена опрема.

Член 14

Самоуправната спогодба од член 13 на овој закон и другите самоуправни спогодби содржат особено одредби за:

1) меѓусебните испораки и преземањето на вооружување и воена опрема, готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други средства, односно за начинот на вршење услуги во производството и прометот на вооружување и воена опрема, што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема;

2) меѓусебните односи во стекнувањето и распределбата на заедничкиот приход и заедничкиот доход остварен со здружување на труд и средства;

3) начинот на поднесување заеднички ризик во производството и прометот на вооружување и воена опрема;

4) постапката и начинот на меѓусебно известување за формирањето и промените на цените на вооружување и воена опрема, готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други средства, како и цените на услугите во производството и прометот на вооружување и воена опрема што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема;

5) роковите и постапката за менување на самоуправните спогодби за цените од член 13 на овој закон и другите самоуправни спогодби.

Член 15

Самоуправната спогодба од член 13 на овој закон ја склучуваат организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема односно организациите на здружен труд што произведуваат готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други средства, или вршат определени услуги во производството и прометот на вооружување и воена опрема, што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема. Заедницата на индустријата на вооружување и воена опрема на Југославија и Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Сојузниот секретаријат за народна одбрана склучува самоуправни спогодби со организациите на здружен труд од став 1 на овој член во случаи кога здружува или вложува средства со кои располага, во развој, производство и промет на вооружување и воена опрема, во изградба, реконструкција и модернизација на капацитетите на тие организации на здружен труд и во други случаи кога со свои средства придонесува за посфикасен и порационален развој и производство на вооружување и воена опрема, готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и услуги за производство на вооружување и воена опрема.

Член 16

Ако самоуправната спогодба од член 13 на овој закон се не склучи во рок од шест месеци од денот на давањето иницијатива за нејзиното склучување, или таа самоуправна спогодба престане да важи по кој и да е основ, Сојузниот извршен совет може да донесе прописи за разработка на мерилата за формирање на цените на вооружување и воена опрема односно да пропише мерила за формирање на цените на готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други средства, како и услуги во производството и прометот на вооружување и воена опрема што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема, освен односите од член 14 точка 2 на овој закон.

Прописите донесени врз основа на став 1 на овој член се применуваат додека не се склучи самоуправната спогодба според одредбите на член 13 од овој закон, односно за организациите на здружен труд што не ќе склучат самоуправна спогодба или не ќе пристапат кон самоуправната спогодба — додека не го стартат тоа.

Член 17

Работниците во организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема, готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други средства односно што вршат услуги во производството и прометот на вооружување и воена опрема што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема, во односите на меѓусебна зависност, поврзаност и одговорност, самостојно ги формираат цените на вооружување и воена опрема, готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други средства, како и услуги во производството и прометот на вооружување и воена опрема, што се од посебно значење за производството и прометот на вооружување и воена опрема, во согласност со овој закон, со прописите донесени врз основа на него, со општествен договор и со самоуправна спогодба.

Член 18

Цената на предметите на вооружување и воена опрема, готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други средства односно цената на услугите во производството и прометот на вооружување и воена опрема што се од посебно значење за производството и прометот на вооружување и воена опрема се определува со самоуправна спогодба или договор, склучени меѓу организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема и други организации на здружен труд, односно со договор склучен меѓу организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема или други организации на здружен труд и Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 19

Во поглед на постапката за склучување, менување и дополнување, раскинување односно престанување на важењето и влегување во сила на општествениот договор од член 10 на овој закон односно на самоуправната спогодба од член 13 на овој закон, се применуваат сојузните закони со кои се уредуваат овие прашања, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 20

Под општествена контрола на цените во областа на вооружувањето и воената опрема, во смисла на овој закон, се подразбира: контролата на примената на критериумите за цените утврдени со овој закон и мерилата од склучените општествени договори и самоуправни спогодби и прописите донесени врз основа на овој закон; контролата на однесувањето на учесниците на општествените договори и самоуправните спогодби во формирањето на цените; преземањето мерки против учесниците што не се придржуваат кон одредбите од овој закон, склучените општествени договори и самоуправни спогодби, како и преземањето на мерки на непосредна контрола на цените.

Ако надлежниот орган на федерацијата со мерка на непосредна контрола на цените на вооружување и воена опрема пропише цена која е пониска од цената што би се формирала според критериумите од овој закон односно од општествените договори и самоуправните спогодби склучени според одредбите од овој закон, и на тој начин ја наруши

рамноправноста на организациите на здружен труд во стекнувањето на доходот и располагањето со резултатите од трудот, должен е да утврди компензација во согласност со сојузен закон.

Член 21

Работите во врска со цените во областа на вооружувањето и воената опрема според одредбите од овој закон, што за другите производи и услуги ги вршат органите надлежни за работи на цените според одредбите од посебен сојузен закон, ги врши сојузниот орган надлежен за работите на цените, под условите и на начинот што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за народна одбрана и од сојузниот орган надлежен за работи на цените.

Член 22

Врз уредувањето на односите и формирањето на цените и врз утврдувањето на политиката на цените и вршењето општествена контрола на цените во областа на вооружувањето и воената опрема, согласно се применуваат одредбите на сојузниот закон за основите на системот на цените и општествената контрола на цените.

Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за народна одбрана и од сојузниот орган надлежен за работи на цените, го утврдува начинот на согласна примена на сојузниот закон од став 1 на овој член врз уредувањето на односите и формирањето на цените во областа на вооружувањето и воената опрема, врз остварувањето на утврдената политика на цените и вршењето на општествената контрола на тие цени.

III. ОДНОСИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

Член 23

Надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема може да се врши само заради остварување на плановите за развој, изградба и опремување на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на другите потреби на народната одбрана и заради извршување на меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема е ограничен и може да се врши под условите и на начинот утврдени со сојузен закон.

Член 24

Како надворешнотрговски промет на вооружување и воена опрема, во смисла на овој закон, се сметаат:

1) извозот и увозот на вооружување и воена опрема односно на опрема за производство на вооружување и воена опрема, готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови и делови, што се користат во производството на вооружување и воена опрема;

2) извозот и увозот на репродукционен материјал и сировини за производство на вооружување и воена опрема;

3) работите на деловно-техничка соработка, работите на долгорочна производствена кооперација и работите на прибавување и отстапување на материјални права по основ на технологијата во областа на вооружувањето и воената опрема;

4) изведувањето на инвестициони работи во странство (проектирање, изградба, опремување и др. капацитети за производство на вооружување и воена опрема и други воени објекти);

5) работите на застапување на странски фирми, работите на посредување во надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема, работите

на ремонт и други услуги во прометот на вооружувањето и воената опрема.

Член 25

Надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема од член 24 на овој закон го врши Сојузниот секретаријат за народна одбрана, односно по негово овластување — Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена.

Надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема од член 24 на овој закон можат да го вршат и организации на здружен труд, ако за вршење на тој промет добијат одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 26

Сојузниот извршен совет утврдува која опрема, производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал или сировини од член 24 точ. 1 и 2 на овој закон можат да се извезуваат и увезуваат само врз основа на посебна дозвола што ја издава Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 27

Општествено-политичките заедници, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници увезуваат, преку Сојузниот секретаријат за народна одбрана, вооружување и воена опрема за потребите на територијалната одбрана и за други потреби на народната одбрана, што, според прописите, се должни да ги финансираат.

Прописите за увозот на вооружување и воена опрема од став 1 на овој член ги донесува сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 28

Вооружување и воена опрема односно опрема за производство на вооружување и воена опрема, готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови и други средства можат да се извезуваат само ако се усвоени во вооружувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и ако се произведени според техничката документација и другите услови што ќе ги пропише сојузниот секретар за народна одбрана.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, вооружување и воена опрема односно опрема за производство на вооружување и воена опрема, готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови и други средства можат да се извезуваат и кога се произведени според посебна техничка документација и условите предвидени во договорот со странски купувач, на кој дал согласност Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 29

Извозот на вооружување и воена опрема, односно на готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови и делови и опрема за производство на вооружување и воена опрема и вршењето на услуги во производството и прометот на вооружување и воена опрема се врши врз основа на програмата за извоз на вооружување и воена опрема.

Програмата за извоз на вооружување и воена опрема ја донесуваат Сојузната дирекција за промет и резерви на производите со посебна намена и организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема, во рамките на Заедницата на индустријата на вооружување и воена опрема на Југославија, во согласност со Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 30

Увозот на вооружување и воена опрема, односно на готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, сировини, репродукционен мате-

ријал, опрема за производство на вооружување и воена опрема и др. се врши врз основа на програмата за увоз на вооружување и воена опрема што ја донесува Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 31

Програмите од чл. 29 и 30 на овој закон се донесуваат во согласност со плановите за развој, изградба и опремување на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други потреби на народната одбрана, општествениот план на Југославија и со други акти со кои се уредуваат прашањата на производството и прометот на вооружување и воена опрема.

Член 32

Организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема и други организации на здружен труд, Сојузниот секретаријат за народна одбрана и Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена можат со странски правни и физички лица да склучуваат договори за изведување на инвестициони работи во странство што се однесуваат на изградба на капацитети за производство на вооружување и воена опрема и на други воени објекти, под условите и на начинот што, во согласност со сојузен закон, ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

Организациите на здружен труд и Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена можат претходните и подготвителните дејствија за склучување на договорите од став 1 на овој член да ги преземаат само врз основа на согласност од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Договорот од став 1 на овој член може да се склучи само врз основа на дозвола од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Договорот склучен во смисла на став 3 од овој член се поднесува, во рокот определен во издадената дозвола, до Сојузниот секретаријат за народна одбрана заради евидентирање.

Член 33

Пријава за склучен договор, како и пријава за раскинување на склучен договор за работи на надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена односно организацијата на здружен труд поднесува до Народната банка на Југославија.

Сојузниот секретар за народна одбрана ги донесува прописите за содржината, начинот и роковите за поднесување на пријавата од став 1 на овој член.

Член 34

Работите на застапување на странски фирми и работите на посредување во надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема се вршат под условите и на начинот што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

Претходните и подготвителните дејствија за склучување на договори за вршење на работите од став 1 на овој член и склучувањето на тие договори ги одобрува Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Договорите од став 2 на овој член се регистрираат во Сојузниот секретаријат за народна одбрана, под условите и на начинот што ќе ги пропише сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 35

Мерки за привремено ограничување на надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема донесува Сојузниот извршен совет.

Мерки за привремено ограничување на надворешнотрговскиот промет на опрема за производство

на вооружување и воена опрема, готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други средства и услуги во производството и прометот на вооружување и воена опрема што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема, Сојузниот извршен совет донесува според одредбите на сојузниот закон со кој се уредува прометот на стоки и услуги со странство, водејќи сметка за остварувањето на плановите за развој, изградба и опремување на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, другите потреби на народната одбрана и за извршувањето на меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

За донесените привремени мерки за ограничување на надворешнотрговскиот промет на предметите на вооружување и воена опрема Сојузниот извршен совет е должен веднаш да го извести Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 36

Одредбите од сојузниот закон со кој се уредува прометот на стоки и услуги со странство, како и од сојузниот закон за царините што се однесуваат на постапката и начинот на царинење, на прегледот на стоки и на вршењето надзор, не се применуваат врз работите на надворешнотрговскиот промет што за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или по одлука на Сојузниот извршен совет за извршување на меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ги врши непосредно Сојузниот секретаријат за народна одбрана, односно по негово овластување Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена.

Прописите за начинот на вршење на надворешнотрговскиот промет од став 1 на овој член ги донесува сојузниот секретар за народна одбрана.

Прописите за примена на одредбите на сојузниот закон за царините, за постапката и начинот за царинење, за прегледот на стоки и вршењето надзор над надворешнотрговскиот промет од став 1 на овој член ги донесува директорот на Сојузната управа за царини, во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 37

Работите на надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема од член 24 на овој закон, врз основа на овластувањето од Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена ги врши од свое име и за своја сметка, од свое име и за сметка на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема или од името и за сметка на тие организации.

Член 38

Оснвите, критериумите и мерилата за уредување на односите во вршењето на работите на надворешнотрговскиот промет од член 24 на овој закон и други прашања во врска со вршењето на тој промет што Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена ги врши за сметка на организациите на здружен труд што произведуваат односно учествуваат во производството на вооружување и воена опрема, се уредуваат со општествен договор.

Општествениот договор од став 1 на овој член го склучуваат Сојузниот извршен совет и организациите на здружен труд што произведуваат односно учествуваат во производството на вооружување и воена опрема, во рамките на Заедницата на индустријата на вооружување и воена опрема на Југославија.

Усогласувањето на интересите и уредувањето на односите од заеднички интерес и поблиската разработка на основите, критериумите и мерилата на општествениот договор од став 1 на овој член се уредуваат со самоуправни спогодби за надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема, што ги склучуваат организациите на здружен труд од став 2 на овој член и Сојузниот секретаријат за народна одбрана — Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена.

Член 39

Со самоуправната спогодба од член 38 став 3 на овој закон се уредуваат особено:

1) условите и начинот на организирано и единствено вршење на надворешнотрговскиот промет;

2) меѓусебните права и обврски во врска со испражувањето, развојот и производството на вооружување и воена опрема за потребите на извозот;

3) поблиските услови и начинот на програмирање на извозот и увозот на вооружување и воена опрема;

4) утврдувањето на приходот што се остварува со надворешнотрговскиот промет што го врши Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена за сметка на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема, и трошоците за работење на Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена;

5) распределбата на остварениот приход на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема;

6) заедничкото поднесување ризик од страна на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема и на Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена, во врска со работите на надворешнотрговскиот промет од член 24 на овој закон;

7) здружувањето на средства заради развој и производство на вооружување и воена опрема за извоз, кредитирање на извозот на вооружување и воена опрема, создавање на резерви на вооружување и воена опрема за потребите на извозот, поттикнување на извозот на вооружување и воена опрема и осигурување од ризик во работите на извозот на вооружување и воена опрема;

8) мерките што учесниците на самоуправната спогодба, во рамките на своите права и должности, ќе ги преземаат односно предлагаат заради унапредување на надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема.

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој член се уредуваат и други прашања на надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема од член 24 на овој закон од значење за учесниците на самоуправната спогодба.

Член 40

Ако општествениот договор од член 38 став 1 на овој закон не се склучи во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон или општествениот договор престане да важи по кој и да било основ, Сојузниот извршен совет ќе донесе пропис со кој ќе ги регулира прашањата од член 38 став 1 на овој закон.

Ако самоуправната спогодба од член 38 став 3 на овој закон не се склучи во рок од шест месеци од денот на давањето иницијатива за негово склучување или самоуправната спогодба престане да важи по кој и да било основ, Сојузниот извршен совет може да донесе прописи за разработка на основите, критериумите и мерилата што се утврдени со општествениот договор од член 38 став 1 на овој закон и да ги регулира прашањата од член 39

став 1 точ. 1, 2 и 3 од овој закон, односно да пропише мерки за унапредување на надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема.

Прописите од ст. 1 и 2 на овој член се применуваат додека прашањата што се уредени со тие прописи не се уредат со општествен договор односно со самоуправна спогодба.

Член 41

За вршење на работите на надворешнотрговскиот промет од член 24 на овој закон, Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена може да основа постојани претставништва и постојани делегатски места во странство.

Прописи за основањето, работата и укинувањето на постојаните претставништва и на постојаните делегатски места во странство од став 1 на овој член донесува сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 42

Ако со одредбите од овој закон не е определено поинаку, врз надворешнотрговскиот промет од член 24 на овој закон се применуваат одредбите од сојузните прописи за прометот на стоки и услуги со странство.

IV. ДРУГИ ОДНОСИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

Член 43

Организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема и Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена, во девизното работење и во кредитните односи со странство имаат право и обврски што според сојузниот закон со кој се уредува девизното работење и кредитните односи со странство ги имаат организациите на здружен труд, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 44

Усогласување на меѓусебните односи и интереси во областа на надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема и на другите економски односи со странство во врска со вооружувањето и воената опрема, организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема и Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена, остваруваат во Заедницата на индустријата на вооружување и воена опрема на Југославија.

Член 45

Сојузниот извршен совет ги утврдува, согласно со насоките на надлежниот орган на федерацијата, мерките и механизмите за редовно и дополнително поттикнување на извозот на производи со посебна намена и други форми на економски односи со странство, чијашто посебна намена е од општ општествен интерес.

Член 46

Платниот промет со странство по работите на надворешнотрговскиот промет од член 24 на овој закон што го вршат органите и организациите од член 25 на овој закон и начинот на плаќање и наплатување во врска со тие работи се уредуваат со општествен договор што со организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема, во рамките на Заедницата на индустријата на вооружување и воена опрема на Југославија, ќе го склучи Сојузниот извршен совет.

Ако општествениот договор од став 1 на овој член не се склучи во рок од шест месеци од денот

на влегувањето во сила на овој закон или ако склучениот општествен договор од став 1 на овој член престане да важи по кој и да било основ, Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за условите и начинот на вршење на платниот промет со странство по работите од став 1 на овој член и за начинот на плаќање и наплатување во врска со тие работи.

Член 47

Средства за плаќање во странство по работите на надворешнотрговскиот промет од член 24 на овој закон, што Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена ги врши од свое име и за сметка на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема, обезбедуваат тие организации на здружен труд и ги ставаат на располагање на Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена, најдоцна осум дена пред рокот во кој може да се изврши плаќањето во странство.

Девизи за плаќање на увозот на специфична опрема, за производство на вооружување и воена опрема, на специфични готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, сировини и репродукционен материјал за развој и производство на вооружување и воена опрема за потребите на развојот, изградбата и опремувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, им се обезбедуваат на организациите на здружен труд од член 1 став 2 точка 1 на овој закон преку Сојузниот секретаријат за народна одбрана, под условите и на начинот што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

Девизи за плаќање на увозот на опрема за производство на вооружување и воена опрема, на готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, сировини и репродукционен материјал за развој и производство на вооружување и воена опрема за потребите на извозот, заради извршување на меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија обезбедуваат организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема со средствата што ќе ги остварат со извозот на вооружување и воена опрема.

Ако износот на девизите остварен со извозот според став 3 од овој член не е доволен за плаќање на увозот според став 3 од овој член, износот на девизи што недостига им се обезбедува на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема преку Сојузниот секретаријат за народна одбрана, под условите и на начинот што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

Член 48

Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена е должна веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на приемот на извозот за приливот на девизи на нејзината девизна сметка, остварени со вршење на надворешнотрговскиот промет од член 24 на овој закон за сметка на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема, да издаде налог за пренос на тие девизи на девизните сметки на организациите на здружен труд на кои им припаѓаат тие девизи.

Член 49

Плаќањата и наплатувањата по работите на надворешнотрговскиот промет на материјално право на технологија во областа на вооружувањето и воената опрема (патенти, лиценци и др.) и на надворешнотрговскиот промет на знаења и искуства во областа на вооружувањето и воената опрема

(know-how), се вршат под условите и на начинот што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

Член 50

Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена е должна да води посебна евиденција за работите на надворешнотрговскиот промет што ги врши од свое име и за сметка на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема и на тие организации да им овозможи увид во книговодствената и друга документација заради нивно информирање, како и да им ја стави на располагање соодветната документација заради остварување на девизните и други права.

Член 51

Со општествениот договор од член 38 став 1 на овој закон се утврдуваат основите, критериумите и мерилата за уредување на односите по прашањата од чл. 47 и 48 на овој закон помеѓу Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена и организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема.

Член 52

Кредитните односи со странство во областа на вооружувањето и воената опрема се засноваат и остваруваат според одлуките на Сојузниот извршен совет што ги донесува тој, согласно со плановите за развој, изградба и опремување на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со другите потреби на народната одбрана и потребите за извршување на меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во рамките на општествениот план на Југославија.

Член 53

Кредитните односи со странство, согласно со член 52 од овој закон, во областа на вооружувањето и воената опрема, ги заснова и остварува Сојузниот секретаријат за народна одбрана односно по негово овластување Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена.

Кредитни односи со странство, во врска со вршењето на надворешнотрговскиот промет од член 24 на овој закон, можат да засноваат и остваруваат и организациите на здружен труд ако за тоа добијат одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 54

За странските кредити што ги користи Сојузниот секретаријат за народна одбрана, односно по негово овластување Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена, согласно со член 52 на овој закон, Народната банка на Југославија дава гаранции, супергаранции и други форми на емство, врз основа на одлука од Сојузниот извршен совет.

Член 55

Кредитните работи во врска со кредитните односи од член 53 на овој закон и намерата за склучување на тие работи се регистрираат кај Народната банка на Југославија — Воениот сервис.

Народната банка на Југославија — Воениот сервис води евиденција за склучените кредитни работи со странство од став 1 на овој член.

Начинот и роковите за регистрација односно на водење евиденција и содржината и роковите за поднесување пријава за намерата за склучување односно за склучените кредитни работи со странство од став 1 на овој член ги пропишува Народната банка на Југославија во согласност со Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 56

Привремените ограничувања на плаќањата со странство, предвидени со сојузниот закон со кој се уредува девизното работење и кредитните односи со странство за увоз на вооружување и воена опрема ги пропишува Сојузниот извршен совет.

Привремените ограничувања на плаќањата за увоз на опрема за производство на вооружување и воена опрема, на готови производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукционен материјал, сировини и други средства и за вршење на услуги во производството и прометот на вооружување и воена опрема, што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема, ги пропишува Сојузниот извршен совет, водејќи сметка за остварувањето на плановите за развој, изградба и опремување на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за другите потреби на народната одбрана и за извршувањето на меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

За привремените ограничувања на плаќањето за увоз на вооружување и воена опрема, што ќе ги пропише врз основа на став 1 од овој член, Сојузниот извршен совет е должен веднаш да го изнесе Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 57

Девизна контрола на работите од овој закон што се вршат за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за други потреби на народната одбрана што ги врши Сојузниот секретаријат за народна одбрана и девизна контрола на тие работи што ги вршат организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема и Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена, врши Народната банка на Југославија — Воениот сервис.

Член 58

Вложувања средства на странски правни и физички лица во организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема можат да се вршат само во согласност со плановите за развој, изградба и опремување на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за други потреби на народната одбрана и за извршување на меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со општествениот план на Југославија и со други прописи со кои се уредуваат производството и прометот на вооружување и воена опрема.

Член 59

Организацијата на здружен труд што произведува вооружување и воена опрема односно по нејзино овластување Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена, можат да вршат претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за вложување средства на странски правни и физички лица само врз основа на претходно одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана. Пред добивањето на претходно одобрение организацијата на здружен труд односно Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена, не можат на странско лице да му даваат никакви податоци за производството на вооружување и воена опрема, ниту да допуштат какви и да било снимања.

Организацијата на здружен труд што произведува вооружување и воена опрема односно Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена, можат да ги склучуваат договорите од став 1 на овој член само врз основа на дозвола од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Договорот склучен во смисла на став 2 од овој член се поднесува, во рокот определен во издадената дозвола, до Сојузниот секретаријат за народна одбрана заради евидентирање.

Договор за вложување средства на странски правни и физички лица во организација на здружен труд што произведува вооружување и воена опрема може, во спогодба со таа организација, да склучи и Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 60

Изградба на инвестиционен објект односно изведување на одделни работи на инвестиционен објект, што според посебни прописи се од интерес за народната одбрана можат да му се отстапат на странски изведувач само ако со тоа не се доведуваат во прашање интересите и безбедноста на народната одбрана.

Организацијата на здружен труд може да врши претходни и подготвителни дејствија во врска со склучувањето на договор и да склучува договор за отстапување изградба на инвестиционен објект односно изведување на одделни работи на инвестиционен објект, само врз основа на претходно одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 61

Заради остварување на интересите и целите во областа на народната одбрана, извршување на меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и заради развој и стабилизација на производството на вооружување и воена опрема, Сојузниот секретаријат за народна одбрана односно по негово овластување Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена, врши стопански дејности во странство предвидени со сојузниот закон со кој се уредува вршењето на стопански дејности во странство.

Организацијата на здружен труд што произведува вооружување и воена опрема може да ја врши стопанската дејност во странство од став 1 на овој член само врз основа на претходно одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 62

Врз вложувања на средства на странски правни и физички лица, врз отстапувањето изградба на инвестиционен објект на странски изведувач и врз вршењето на стопански дејности во странство во областа на народната одбрана и производството на вооружување и воена опрема, согласно се применуваат сојузните прописи, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 63

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за применување на одредбите од чл. 58 до 62 на овој закон.

V. ОДРЕДБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА И ОПШТЕСТВЕНАТА САМОЗАШТИТА ВО ОБЛАСТА НА ЕКОНОМСКИТЕ И ДРУГИ ОДНОСИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

Член 64

Безбедноста и општествената самозаштита во областа на економските и други односи во производството на вооружување и воена опрема се организираат и спроведуваат според одредбите на сојузниот закон со кој се уредува народната одбрана и одредбите на сојузниот закон со кој се уредува производството на вооружување и воена опрема, како и со прописите донесени врз основа на тие закони.

Член 65

Транзит на вооружување и воена опрема преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија може да се врши само по посебно одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 66

Во пријавата за склучена работа за извоз и увоз на вооружување и воена опрема и во царинската декларација не можат да се внесуваат податоци што претставуваат тајни податоци на народната одбрана.

Кои податоци не можат да се внесуваат во исправите од став 1 на овој член пропишува сојузниот секретар за народна одбрана.

VI. ОДРЕДБА ЗА НАДЗОРОТ И РЕШАВАЊЕТО НА СПОРОВИ ВО ОБЛАСТА НА ЕКОНОМСКИТЕ И ДРУГИ ОДНОСИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

Член 67

Во поглед на надзорот и решавањето на спорови во областа на економските и други односи во производството и прометот на вооружување и воена опрема се применуваат одредбите од сојузниот закон со кој се уредува производството на вооружување и воена опрема.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 68

Со парична казна од 100 000 до 1.000 000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако врши работи на надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема без одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана (член 25 став 2);

2) ако изврши увоз на вооружување и воена опрема противно на одредбите од овој закон или на одредбите од други прописи за увозот на вооружување и воена опрема (член 27);

3) ако преземе претходни и подготвителни дејствија за склучување на договор или ако склучи договор за деловно-техничка соработка или за изведување на инвестициони работи во областа на производството на вооружување и воена опрема без согласност односно одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана или ако склучениот договор за тие работи не го достави до Сојузниот секретаријат за народна одбрана заради евиденција, во рокот определен во дозволата (член 32);

4) ако работите на застапување на странски фирми или работите на посредување во надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема ги врши противно на пропишаните услови и начин или ако без одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана презема претходни и подготвителни дејствија за склучување на тие договори или ако склучи таков договор (член 34);

5) ако противно на прописите основе или укине постојано претставништво или постојано делегатско место во странство (член 41);

6) ако без одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана заснове или врши кредитни односи со странство (член 53 став 2);

7) ако без претходно одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана врши претходни и подготвителни дејствија за склучување на договор или склучи договор за вложување средства на странски лица во организација на здружен труд што произведува вооружување и воена опрема (член 59 ст. 1 и 2);

8) ако противно на одредбата од член 60 став 1 на овој закон му отстапи на странски изведувач изградба на инвестиционен објект или на одделни работи или ако врши претходни и подготвителни дејствија во врска со склучувањето или склучи таков договор без претходно одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана (член 60 став 2);

9) ако без претходно одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана врши стопанска дејност во странство во областа на вооружувањето и воената опрема (член 61 став 2);

10) ако не постапи или постапи противно на прописите на Сојузниот извршен совет за примена на одредбите од чл. 58 до 62 на овој закон (член 63);

11) ако врши транзит на вооружување и воена опрема преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија без одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана (член 65).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 2 000 до 30 000 динари.

Член 69

За стопанските престапи од член 68 на овој закон организацијата на здружен труд или друго правно лице може да се казни со парична казна до дваесеткратен износ на девизите, динарите или на вредноста на други предмети што се предмет на стопанскиот престап, ако настапиле потешки последици.

Член 70

На организацијата на здружен труд или на друго правно лице ќе му се одземат предметите и имотната корист, што се прибавени со извршување на стопанскиот престап од член 68 на овој закон.

Член 71

Со парична казна од 5.000 до 100 000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако при утврдувањето на цените на вооружувањето и воената опрема не се придржува кон критериумите за формирање на цените утврдени со општествен договор (член 10) или мерилата утврдени со самоупразна спогодба (член 14);

2) ако извезува вооружување и воена опрема, склопови, полупроизводи и други предмети што се од посебно значење за производството на вооружување и воена опрема, а не се произведени според предвидената документација или други услови (член 28);

3) ако до Народната банка на Југославија не поднесе пријава за склучување или пријава за раскинување на склучен договор за работи на надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема или ако таа пријава не ја поднесе во рокот или на начинот предвиден со прописот (член 33);

4) ако во работите на надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема не постапи или постапи противно на односите, условите и начинот на вршење на тие работи утврдени со општествен договор или со самоупразна спогодба (член 38) или со прописите со кои се уредени тие прашања (член 40 став 2);

5) ако плаќања и наплатувања по работи на надворешнотрговскиот промет или на материјално право на технологија во областа на производството на вооружување и воена опрема врши со други средства или противно на пропишаните услови или начин на плаќање (член 49);

6) ако не постапи или постапи противно на прописите за начинот и роковите за регистрацијата, за евиденцијата, за содржината и роковите за поднесување пријава за намера за склучување и за склучени кредитни односи со странство (член 55 став 3);

7) ако во пријава за склучена работа на извоз или увоз на вооружување и воена опрема внесе податоци што не можат да се внесуваат во таа пријава (член 66).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни или увоз на вооружување и воена опрема внесе податоци што не можат да се внесуваат во таа пријава (член 66).

VIII ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 72

Прописите и другите акти што во областа на производството и прометот на вооружување и воена опрема ги донеле Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се усогласат со одредбите од овој закон во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 73

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

410.

Врз основа на член 30 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите на извозот и увозот, кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/78), во колона 3 се врши следната измена:

„Тарифен број	Наименување на стоките	Поранешна кратенка за стокониот режим на извоз	Се заменува со кратенка за стокониот режим на извоз
31 02	Азотни ѓубриња, минерални или хемиски:		
6)	Калпиумцијанамид кој содржи најмногу 25% по тежината на азотот	ЛБ	Д
7)	Уреа	ЛБ	Д
8)	Други:		
а)	варов амониумнитрат (KAN)	ЛБ	Д
б)	амонијачен раствор на амониумнитрат или уреа	ЛБ	Д
в)	други	ЛБ	Д ⁴ .

2. Оваа одлука ќе се применува на работите што ќе се склучат и пријават на банката од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр 514
24 мај 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

411.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), точка 6 под 25 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/78) и точка 1 на Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78, 6/79, 9/79, 14/79 и 21/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПОЛИТИЧКО-ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за политичко-информативна дејност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/79) во точка 1 се вршат следните дополнења:

1) пред тар број 84.19/2в се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.17/2к Други машини, уреди и опрема и нивни делови
Ех.
Апарати за сушење на офсет-плочи“;

2) во тар. број 84.19/2в се додава нова алинеја, која гласи:

„Машини за пакување на весници и списанија“;

3) по тар. број 84.19/2в се додаваат два нови тар. броја, кои гласат:

„84.22/6к Машини и уреди за дигање и манипулациј,
Ех.

Уреди во вид на систем со програмско управување за транспорт и експедиција на готови весници

84.32/1 Книгovesачки машини
Ех.

— Машини за бигување (биг-машини), машини за шиене со жица (хефт-машини), моторни
Забелешка: Понишка царина се применува врз сите машини опфатени со претходната алинеја освен врз:
Тул-машини на конци и жица

Биг-машини со широчина до 70 mm, моторни

Хефг-машини за шиене на блокови и слично со жица со дебелина од 8 mm, моторни

— Машини за собирање (цантрагување) на печатени табаци на списанија

— Машини за шиене на книги (тул-машини)

— Машини за пресување на свиткани табаци пред зашивањето

— Комбинирани машини за собирање (цантрагување) до 24 страници, за лепење, сушење и обрежување на книги

— Книговезачки машини за свиткување на печатарски табаци“;

4) во тар. број 84.34/16 се додаваат девет нови алинеи, кои гласат:

„— Машини, апарати и прибор, за леснење или набирање (линотип, монотип, интертип, итн.)

— Машини, апарати и прибор, за леснење, без вградени уреди за набирање

— Машини за изработка на печатарски плочи и валјаци (клишеа) за длабок печат и за директна репродукција на документи со електронска постапка — (хелиоклишеграфи)

— Машини за нагризнување на метални плочи

— Вертикални центрифуги за ослојување на офсет-плочи

— Машини за леснење на лостови и плочи за изработка на печатарски стог

— Машини за репродукција на текст во облик на дупчени хартиени лепти

— Фотонабирачки машини со или без видео-терминали (еден или повеќе терминали), како и со или без печатач

— Композери за набирање на текст“;

5) по тар. број 84.34/16 се додаваат пет нови тар. броеви, кои гласат:

„84.35/1а Ротациони машини за печатење на весници
Ех.

Офсет ротациони машини за печатење на весници, со два или повеќе агрегати за печатење и со над 15.000 обрти на час, со апарат за свиткување, како и со или без уреди за сушење

84.35/2 Заклопни преси
Ех.

— Печатарски преси за коректурни пробни отпечатоци

— Заклопни печатарски машини

— Офсет-Хенделбергови еднобојни ротации со еден верк

— Офсет-Хенделбергови двобојни ротации со два верка

84.35/3 Други печатарски машини
Ех.

— Цилиндрични печатарски машини

— Печатарски офсет-машини за печат од табак

— Офсет-табачни машини, со брзина на печатење над 4 500 отпечатоци на час.

84.59/8к Други машини и механички уреди, други Ех.

— Уреди за мелање на бои

— Комбинирани машини за миење и сушење на печатарски валјаци

85.13/1е-2 Електрични апарати, други Ех.

Телефаксимили за пренос на слика на далечина“;

6) во тар. број 85.15/1 по втората алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„Телефаксимили за прием и испраќање на слика“;

7) по тар. број 85.15/1 се додава нов тар. број, кој гласи:

„85.19/1з Разводни табли и командни табли, други Ех.

Пултови за командување и програмирање на работата на ротациони машини и репродукциони камери“;

8) во тар. број 90.07/1а се додаваат четири нови алинеи, кои гласат:

„— Хоризонтални репродукциони камери за графичката индустрија

— Сканери со ласерски уред за парцијално одвојување на бои

— Проточни камери за филмска лента од 16 mm;

— Чекорни камери за филмска лента од 16 mm;

9) во тар. број 90.07/1б по четвртата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„Уреди за електронско издвојување на бои (сканери)

— Фото-репродукциони камери за вертикално и хоризонтално снимање во графичката индустрија“;

10) во тар. број 90.09 се додава нова алинеја која гласи:

„— Читачи (печатачи за микрофилм во облик на ролна, цекет или микрофилм)“;

11) по тар. број 90.09 се додава нов тар. број, кој гласи:

„90.10/1 Апарати за фотокопирање или термокопирање
Ех.

— Апарати за контактено копирање на комплетни страници од весници

— Машини за контактено копирање (осветлување и предизвикување на офсет-плочи)

— Апарати за копирање (осветлување и развивање) на феброхалидна филм-

ска лента со широчина од 16 mm на дијазо-филмска лента

- Апарати и уреди за контактнo копирање на филм, хартија, печатарски плочи и валјаци“;

12) во тар. број 90.10/3в по втората алинеја, се додаваат десет нови алинеи, кои гласат:

„Автоматски апарати за развивање на филмуван печатарски слог

- Апарати за сечење на филмови
- Апарати за сушење на филмови
- Апарати (пултови) за развивање на офсет-плочи, рачно и автоматски
- Светлечки маси за подготвување на типо-печат
- Пултови за исплакнување на офсет-плочи
- Пултови за нанесување на лак и бои на офсет-плочи
- Машини за развивање на филм набран на фото-слагачка машина или на филмови со снимени страници од весници
- Уреди за намалување и зголемување на јачината на тоновите на растерските позитиви и негативи, со јеткање
- Екрански уреди за уфрлање на филмска лента од 16 mm во каналите на цекети“;

13) по тар. број 90.10/3в се додаваат три нови тар броја, кои гласат:

„90.16/16-4 Мерни и контролни инструменти, апарати и машини, друго
Ех.

Уреди со компаратор за мерење на височината и дебелината на печатарскиот ред или височината на клишето, со подлога

90.25 Инструменти и апарати, за физички и хемиски анализи
Ех.

Уреди за физичка анализа на бои на колор-фотографи со помош на желатински филтри

90.28/3г Други електронски инструменти и апарати, други
Ех.

Електронски дензитометри за испитување на густината на зацрнување на филмовите“.

2 Ова решение се применува врз увозот што ќе се врши од 1 јануари до 31 мај 1979 година.

3 Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 515
24 мај 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

412.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН ПРЕМИН МЕТКОВИЌ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СООБРАЌАЈ

1. За преминување на државната граница се определува постојан граничен премин Метковиќ за меѓународен поморски сообраќај.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 516
24 мај 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

413.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ БАРАЊСКО ПЕТРОВО СЕЛО — БЕРЕМЕНД

1. Решението за определување на сезонски граничен премин за меѓународен сообраќај Барањско Петрово Село — Беремнд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/79), престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 517
24 мај 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

414.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DOMENICA DEL CORRIERE“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Domenica del corriere“ број

16/17 од 25 април 1979 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/481
14 мај 1979 година
Белград

Заменик
на сојузниот секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

415.

Врз основа на член 30 став 1 точка 3 од Законот за заштита од јонизирачки зрачења („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/76), во согласност со Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, со Сојузниот секретаријат за народна одбрана и со Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЛОКАЦИЈА, ИЗГРАДБА, ПРОБНА РАБОТА, ПУШТАЊЕ ВО РАБОТА И КОРИСТЕЊЕ НА НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ И ПОСТРОЈКИ

I. Општи одредби

Член 1

Заради заштита на животот и здравјето на човекот и заштита на човековата средина од штетно дејство на јонизирачки зрачења, нуклеарни електротрентри, нуклеарни реактори, акцелератори над 5 MeV, лаборатории за работа со високи активности на радиоактивни материји, постројки што служат за преработка на радиоактивни руди, на нуклеарни суровини, на озрачени горива и на фисиони продукти, и објекти за чување, обработување и конечно сместување на радиоактивни отпадни материји (во натамошниот текст: нуклеарни објекти и постројки), можат да бидат изградени и користени на местата и под условите пропишани со овој правилник.

Член 2

Под лаборатории за работа со високи активности на радиоактивни материји и под постројки што служат за преработка на радиоактивни материји, во смисла на овој правилник, се подразбираат објектите односно постројките во кои се користат или преработуваат радиоактивни материји чија вкупна активност, според пропишаните групи на радиотоксичноста, ги преминува границите означени во следната табела:

Група на радиотоксичност	Вкупна активност Ci (GBg)
I	0,1 3,7
II	1,0 37
III	10,0 370
IV	100,0 3700

Член 3

Под објекти што ползуваат нуклеарно гориво, во смисла на овој правилник, се подразбираат објектите во кои се складираат, се користат или преработуваат природен ураниум, природен торium, ураниум 235, ураниум 233 и изотопи на плутониум, во количини што ги преминуваат границите означени во следната табела:

Нуклеарно гориво што се користи	Состав или обогатување	Количина
Ураниум	природен	10 t
Ториум	природен	20 t
Ураниум 235	во смеса со ураниот 238, обогатен над 10%	0,5 kg
Ураниум 235	во смеса со ураниот 238, обогатен од 0,72 до 10%	10 kg
Ураниум 233		0,5 kg
Плутониум	сите изотопи*)	4 GBg

*) Освен плутониумот 238 ако неговниот изотопски состав во смесата преминува 80%.

Член 4

Под сигурност на нуклеарниот објект и постројка, во смисла на овој правилник, се подразбираат сите технички и организациони мерки предвидени со проект што се спроведуваат во текот на изградбата, проверени при пробната работа, и се применуваат во текот на користењето, како и по престанокот на работата, кои, во сите услови, обезбедуваат заштита на човековата средина од контаминација со радиоактивни материји и кои спречуваат озрачување над пропишаните граници на населението и на лицата што работат во тие објекти односно постројки.

Член 5

Под пропишаните граници на озрачување на населението, во смисла на овој правилник, се подразбираат границите определени така што уделот на озрачувањето што го врши нуклеарниот објект или постројка, заедно со озрачувањето што потекнува од други извори на јонизирачки зрачења, на кои им е изложено населението на исто подрачје, не ги преминува границите определени со посебни прописи.

Член 6

Под посебни прописи, во смисла на овој правилник, се подразбираат прописи за максимално дозволено граници на радиоактивната контаминација на човековата средина и прописи за границите над кои населението и лицата што работат со изворите на јонизирачки зрачења не смеат да бидат изложени на озрачување.

Член 7

Согласноста на член 10 на Законот за заштита од јонизирачки зрачења може да се издаде за локација, за изградба, за пробна работа, за пуштање во работа и за користење на нуклеарни објекти и постројки ако се предвидени и обезбедени пропишаните или определените мерки на сигурност за време на нормална работа на погонот и во случај на несреќа кај нуклеарниот објект односно постројка.

Промените од значење за сигурност на нуклеарните објекти и постројки, што се наместени да се извршат по добиената согласност за локација, изградба, пробна работа, пуштање во работа и користење, подлежат на повторна согласност.

Член 8

Ако корисникот на нуклеарен објект или постројка има намера трајно да престане со користењето на објектот односно на постројката тој е должен за тоа претходно да го извести органот надлежен во смисла на член 10 од Законот за заштита од јонизирачки зрачења.

II. Услови за локација на нуклеарни објекти и постројки

Член 9

Нуклеарни објекти и постројки можат да се градат на локација за која со истражување ќе се утврди дека во поглед на природните или вештачките појави на подрачјето на локацијата и во поглед на влијанието на објектите односно постројките од определен тип и моќност врз човековата средина може да се постигне пропишаната сигурност.

Член 10

Заради оценување на подобноста на локацијата на нуклеарен објект односно постројка со истражување се утврдуваат:

1) природните појави што постојат или што можат да се појават на подрачјето на предложената локација (земјотреси, поплави, нестабилности на теренот, вонредни метеоролошки појави и др.);

2) вештачките појави (експлозии, отрови, пожари и др.);

3) критичните патишта за озрачување на населението со радиоактивни материи;

4) опасности од последицата од дејствувањето на утврдените појави врз сигурноста, како и проектните подлоги потребни за спречување на тие опасности и последици.

Член 11

Истражувањата од член 10 на овој правилник на подрачјето на локацијата на нуклеарниот објект односно постројка ги опфаќаат:

1) сеизмолошките и геолошките особини на подрачјето и локалните геолошки особини на локацијата (регионална геологија, литологија, стратиграфија, геолошки преломи, сеизмичка историја, вибрациони поместувања на земјиштето);

2) површинските и подземните води, нивоата на водите, врнежите, порите, брановите предизвикани од земјотреси и од други природни појави;

3) климата, брзината и правците на ветровете, температурата, врнежите, влажноста и маглата, облачноста и сонченоста категоријата на стабилноста на времето, температурната инверзија;

4) површинските преломи на теренот, одроните и лизгалиштата лавините, подземните јами и карните формации, рудниците, дупнатините, улегнувањата, слегнувањето и издигнувањето на теренот;

5) орканските ветрови, торнадото, поројните дождови, мразот и градот;

6) дејностите во врска со преработката, транспортот, складирањето и ракувањето со опасни материи што можат да предизвикаат експлозија, пожар или труење;

7) населеноста и структурата на населението, текот на миграцијата, навиките во исхраната, дејностите на населението и процената на прирастот на населението;

8) површините наменети за земјоделство и стопанство, нивната големина, производите и приносот;

9) намените за кои се користат водите, со податоци за видовите на растителни и животински организми во водите и за реконцентрациите во седиментите и организмите;

10) туристичките објекти и објектите за фармацевтската и прехранбената индустрија;

11) површините и објектите што се користат за живеење и за рекреациони цели, нивната големина и намена;

12) другите појави и елементи ако се потребни за оценување на подобноста на предложената локација.

Член 12

За оценување на подобноста на локацијата на нуклеарен објект и постројка има влијание и подобноста на локацијата од гледиште на општонародната одбрана, како и процената на опасноста од јонизирачки зрачења поради технолошки хавари и други неочекувани настани.

Член 13

Со анализата на резултатите од истражувањата извршени во смисла на чл. 10, 11 и 12 на овој правилник, што инвеститорот на нуклеарен објект или постројка со соодветна документација ја поднесува кон барањето за давање согласност, се докажува меѓусебното влијание на објектите односно постројките и околината, се предвидуваат ограничувања и мерки заради обезбедување заштита на човековата средина од јонизирачки зрачења и се определуваат проектни подлоги за сигурност на објектите односно постројките.

Член 14

Согласноста за локација на нуклеарен објект и постројка ќе се даде ако со истражувањата и процените извршени во смисла на овој правилник се утврди и со проектните подлоги се предвиди дека со изградбата и користењето на предвидениот тип и капацитет на објектот, односно постројката на избраната локација се обезбедува заштита на човековата средина од контаминација со радиоактивни материи и се спречува озрачување на населението над границите определени со посебни прописи.

III. Услови за изградбата на нуклеарни објекти и постројки

Член 15

Нуклеарни објекти и постројки можат да се градат според стандарди, технички нормативи и норми на квалитетот на производи и услуги што обезбедуваат сигурност на објектот односно на постројката во смисла на член 4 од овој правилник.

Член 16

Нуклеарни објекти и постројки можат да се изградат на локација за која е дадена согласност и според проект со кој се предвидени.

1) заштита на човековата средина од контаминација со радиоактивни материи и спречување на озрачување над пропишаните граници на населението и лицата што ќе работат во објектот односно во постројката;

2) проектни решенија за спречување на хавари и други неочекувани настани, како и решенија за ублажување на штетните последици што би можеле да бидат предизвикани од хавари односно добивање согласност за локација;

3) соодветни решенија што се предвидени со проектните подлоги прифатени во постапката за добивање согласности за локација;

4) соодветен квалитет на конструкцијата, на системот и на компонентите значајни за сигурноста на нуклеарен објект односно постројка.

Член 17

Со проектот за изградба на нуклеарен објект и постројка, зависно од типот, капацитетот и технологијата мораат да бидат предвидени соодветни процесни, сигурносни и заштитни системи, и тоа:

1) за собирање, обработка, чување и сместување на радиоактивни отпадни материи;

2) опрема и уреди потребни за мерење на нивото на јонизирачките зрачења во нуклеарниот објект односно постројка, на местата за испушта-

ње на радиоактивни отпадни материи и во нивната околина;

3) инструментација и регулациони системи што се потребни за следење на работата и за управување во нуклеарниот објект односно постројка;

4) автоматски заштитни системи заради запирање на процесот на работата и заради пуштање во погон на други системи значајни за сигурноста;

5) уреди за вентилација и за пречистување на воздух;

6) уреди за пречистување на течни радиоактивни отпадни материи.

Со проектот за изградба на нуклеарен реактор, покрај системите од став 1 на овој член, мораат да бидат предвидени:

1) системи за запирање и гасење на реакторот и за одржување на реакторот во состојба на поткри-тичност;

2) систем за пречистување на ладилникот на реакторот.

Член 18

Со проектот за изградбата на нуклеарна електро-центра, покрај системите од член 17 на овој пра-вилник, мораат да бидат предвидени следните соод-ветни процесни, сигурносни и заштитни системи, и тоа:

1) за одведување на преостанатата топлина од јадрото на реакторот во сите услови;

2) за ладење на реакторот во нужда;

3) за обезбедување енергија во нужда;

4) за одведување на топлина од конструкциите, системите и компонентите до конечниот резервоар на топлина;

5) заштитна зграда на реакторот со изолациони вентили и со системи за ладење и пречистување на воздух во зградата;

6) за ракување, складирање и чување на нуклеарно гориво и за проверување на оштетеноста на горивните елементи.

Член 19

Сигурноста и функционалноста на конструкции-те, на системите и компонентите значајни за сигур-носта на нуклеарната електроцентра и на нукле-арниот реактор мораат да бидат проектирани така што да се обезбедува функционирање на конструк-цијата, системот односно компонентата и во случај на дефект кај некој од нивните делови (начело на едностоук отказ).

Член 20

Инвеститорот на нуклеарен објект и постројка е должен кон проектот за изградба да приложи из-вештај за сигурноста со документација потребна за оценување на подобноста на проектните решенија, и тоа:

1) опис на проектот, со податоци и со погонски особености на нуклеарниот објект односно постројка;

2) опис на процесните сигурносните и заштит-ните системи и на нивното функционирање;

3) податоци за стандардите за техничките нор-мативи за посметите на квалитетот на производите и услугите и за методите користени при изработ-ката на проектот и на одделни проектни реше-нија;

4) податоци за опремата и за постапките при обработка и складирање на радиоактивни материи;

5) податоци за средствата за заштита на чове-ковата средина од јонизирачки зрачења и начин на кој се обезбедува таа заштита

Инвеститорот на нуклеарна електроцентра, нуклеарен реактор или постројка за преработка на истрошено нуклеарно гориво, покрај податоците од став 1 на овој член е должен во извештајот за си-гурноста да ги внесе следните податоци:

1) анализа на неочекуваните внатрешни и на-дворешни настани;

2) оцена на потенцијалните последици од нео-чекувани настани и на мерките за нивно спречува-ње односно ублажување;

3) опис на програмата за обезбедување квали-тет на конструкциите, системите и компонентите од значење за сигурноста на објектот;

4) податоци за стручните кадри што ќе работат во нуклеарната електроцентра, нуклеарниот реак-тор односно постројка за преработка на истрошено нуклеарно гориво и програма за нивно образование и усовршување.

Извештајот за сигурноста е составен дел на тех-ничката документација за изградба на нуклеарен објект односно постројка.

IV. Услови за пробна работа и користење на нуклеарни објекти и постројки

Член 21

Пробната работа на нуклеарната електроцентра-ла, нуклеарниот реактор и на другите нуклеарни постројки може да почне ако се утврди дека во поглед на нивната локација и изградба се исполнети условите од чл. 9, 16, 17, 18 и 19 на овој правилник.

Како почеток на пробната работа на нуклеарна електроцентра и на нуклеарен реактор, во смисла на овој правилник се смета полнењето на јадрото на реакторот со нуклеарно гориво и постигањето на самоодржувачка верижна реакција.

Член 22

Кон барањето за давање согласност за пробна работа на нуклеарниот објект и постројка, корисникот на нуклеарниот објект и постројка прилага до-кументација која содржи:

1) извештај за сигурноста, со податоци за измени и дополненија настанати во текот на изградбата на нуклеарниот објект односно постројка;

2) резултати од извршените претпогонски испи-тувања;

3) резултати на метеоролошките мерења извр-шени на локацијата и резултати на мерењата на зрачењето во околината на нуклеарниот објект од-носно постројка кое потекнува од природни и веш-тачки извори;

4) програма за пробна работа;

5) податоци за стручната подготовка на кадрите што ќе работат во погонот;

6) податоци за организацијата на службата и за средствата за заштита од јонизирачки зрачења, план на мерки за заштита од евентуални несреки, како и постапки во случај на несрека;

7) податоци за погонските ограничувања за време на пробната работа.

Член 23

Согласноста за пробна работа на нуклеарен об-јект и постројка ќе се даде ако врз основа на про-верка на квалитетот на изведените работи и доку-ментацијата од член 22 на овој правилник се оцени дека се исполнети пропишаните услови во поглед на сигурноста на објектот односно на постројката.

Член 24

Нуклеарниот објект и постројка може да се пушти во работа ако се утврди дека неговото ко-ристење нема да предизвика контаминација на чо-вековата средина со радиоактивни материи, ниту озрачување над пропишаните граници на населе-нието или лицата што работат во тој објект односно постројка.

Член 25

Кон барањето за давање согласност за пуштање во работа на нуклеарен објект и постројка корисникот на нуклеарниот објект и постројка прилаaga документација која содржи:

- 1) резултати од испитувањето на пробната работа;
- 2) докази за утврдениот квалитет на конструкциите, системите и компонентите од значење за сигурноста;
- 3) програма за одржување на квалитетот на конструкциите, системите и компонентите од значење за сигурноста за време на користењето на објектот односно постројката;
- 4) предвидени погонски услови;
- 5) попис на погонските упатства и правила;
- 6) попис на програмите и упатствата за одржување и испитување на системите и компонентите од значење за сигурноста;
- 7) подани за внатрешната организација на работата и за делокругот и одговорноста на лицата што ракуваат со системите од значење за сигурноста;
- 8) програма за испитување на контаминацијата на човековата средина во врска со користењето на нуклеарниот објект и постројка и податоци во врска со организацијата на сопствената служба за заштита и со средствата за заштита од јонизирачки зрачења;
- 9) доказ за обезбедување на услови во поглед на сигурноста на сместувањето на радиоактивните отпадни материи;
- 10) доказ за обезбедување на услови во поглед на сигурноста на сместувањето на нуклеарното гориво.

Член 26

Согласност за пуштање во работа на нуклеарен објект и постројка ќе се даде ако врз основа на резултатите од пробната работа, потребните дополнителни испитувања и документацијата од член 25 на овој правилник се утврди дека објектот односно постројката во поглед на сигурноста им одговара на пропишаните услови.

Член 27

Условите врз основа на кои е дадена согласност за пуштање во работа на нуклеарни објекти и постројки мораат да се исполнуваат за сето време на користењето на тие објекти односно постројки.

Член 28

Корисникот на нуклеарен објект и постројка кој трајно ќе престане со користењето на објектот односно на постројката е должен, во рок што ќе го одреди надлежниот орган да ги спроведе соодветните мерки за санација на локацијата, на објектите односно постројките и во нивната околина и да ги отстрани сите извори на јонизирачки зрачења што останале по престанокот на користењето на нуклеарниот објект односно постројка.

V. Други одредби**Член 29**

Одредбите на чл. 10, 11 и 13, член 16 точ. 2, 3, и 4, член 22 точ. 3 и 7 и член 25 точ. 3, 4, 5, 6, 7 и 10 на овој правилник не се однесуваат на акцелераторите, како и на нуклеарни постројки за изработка на

горивни елементи од природен ураниум, торииум или од ураниум обогатен со ураниум 235 до 20%.

Член 30

Одредбите на член 11 точ. 1 и 4 и член 22 точ. 7 од овој правилник не се однесуваат на лабораториите за работа со високи активности на радиоактивни материји и на нуклеарните постројки за обогатување на ураниум, како и на нуклеарните постројки за изработка на горивни елементи што содржат плутониум или ураниум обогатен со ураниум 235 над 20%.

Член 31

На случаите за кои не постојат соодветни стандарди, технички нормативи, норми на квалитетот на производите и услугите, како и на случаите за кои начинот и условите за локација, изградба, пуштање во работа и користење на нуклеарни објекти и постројки не се пропишани со овој правилник, сообразно ќе се применуваат соодветните препораки на Меѓународната агенција за атомска енергија.

Член 32

Работата на нуклеарните објекти и постројки што се пуштени во работа до денот на влегувањето во сила на овој правилник мора да се усогласи со одредбите од овој правилник во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 33

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1380

19 април 1979 година

Белград

Претседател на
Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална
заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

416.

Врз основа на точка 3 на Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78), претседателот на Сојузниот комитет за законодавство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ШТО СЕ ДЕЛЕГИРАНИ ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за законодавство се делегирани:

а) од сојузните органи на управата и сојузните организации, од самоуправните организации и заедници и од општествените организации во федерацијата како нивни претставници и тоа:

1) од Сојузниот секретаријат за надворешни работи — д-р Милан Булаиќ, ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи;

2) од Сојузниот секретаријат за народна одбрана — д-р Милан Јовановиќ, началник на Правната управа во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

3) од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи — Илија Јововиќ, потсекретар во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи;

4) од Сојузниот секретаријат за финансии — д-р Јован Пауновиќ, помошник на сојузниот секретар за финансии;

5) од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија — м-р Владимир Паметик, помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија;

6) од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи — Љубо Миличевик, началник на Одделението за правни работи во Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи;

7) од Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа — Душан Јосиповик, потсекретар во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа;

8) од Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство — Јурај Дадик, заменик на генералниот секретар на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство;

9) од Стопанската комора на Југославија — Стеван Суша, генерален секретар на Стопанската комора на Југославија;

10) од Сојузот на здруженијата на правниците на Југославија — Душко Георгиев, член на Претседателството на Сојузот на здруженијата на правниците на Југославија;

б) од извршните совети на собранијата на републиките и од извршните совети на собранијата на автономните покраини, како нивни претставници, и тоа:

1) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина — Ранко Каиќ, секретар на Секретаријатот за законодавство на Извршниот совет на Собранието на Босна и Херцеговина;

2) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — д-р Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација и член на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија;

3) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија — Милан Башкович, секретар на Секретаријатот за законодавство на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

4) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Србија — Миливој Драшковиќ, секретар на Секретаријатот за законодавство на Собранието на СР Србија и на Извршниот совет на Собранието на СР Србија;

5) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Хрватска — Миле Бабиќ, секретар на Секретаријатот за законодавство на Извршниот совет на Собранието на СР Хрватска;

6) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора — Михаило Николкиќ, секретар на Секретаријатот за законодавство на Собранието на СР Црна Гора;

7) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина — Тодор Гаинов, секретар за законодавство на Собранието на САП Војводина и на Извршниот совет на Собранието на САП Војводина;

8) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово — Вукан Љокановиќ, секретар за законодавство и член на Извршниот совет на Собранието на САП Косово.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-772

23 мај 1979 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
законодавство.
д-р Александар Фира, с. р.

417.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЕРОСОЛ-АМБАЛАЖА И АЕРОСОЛ-ПАКУВАЊА

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за аеросол-амбалажа и аеросол-пакувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/78) во член 3, на крајот, по зборот: „правилник“ се додава записка и зборовите: „освен југословенскиот стандард“ JUS Z.M9.050 — Аеросол-пакувања. Општи одредби и испитувања, кој ќе се применува од 1 октомври 1979 година“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-7359/1

26 април 1979 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

418.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОВРШИНСКИ АКТИВНИ МАТЕРИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за површински активни материи, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Површински активни материи.	
Терминолошки речник. Листа I.	
Називи на производите — — —	JUS H.E0.001
2) Површински активни материи.	
Терминолошки речник. Листа II.	
Специфични особини — — —	JUS H.E0.002
3) Површински активни материи.	
Терминолошки речник. Листа III.	
Производство — — — — —	JUS H.E0.003
4) Површински активни материи.	
Терминолошки речник. Листа IV.	
Примена — — — — —	JUS H.E0.004
5) Површински активни материи.	
Терминолошки речник. Листа V.	
Методи за испитување — — —	JUS H.E0.005

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шеесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 13-7831/1
5 мај 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

419.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НЕМЕ- ТАЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за неметали, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Бентонит за употреба во леар-
ници Класификација и услови на
квалитетот — — — — — JUS B.F1 040

2) Бентонит за употреба во леар-
ници Земање на извадоци и методи
за испитување — — — — — JUS B.F8 040

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат врз бентонит за употреба во леарници што ќе се произведе односно увезе почнувајќи од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шеесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 11-7836/1
5 мај 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

420.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУ- МИНИУМФЛУОРИД

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за алуминиумфлуорид, технички, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Алуминиумфлуорид, технич-
ки. Земање и подготвување на изва-
доци за испитување — — — — — JUS H.B8.186

2) Алуминиумфлуорид, технич-
ки. Одредување содржината на
флуор. Волуметриска метода — — — — — JUS H.B8.187

3) Алуминиумфлуорид, технич-
ки. Одредување содржината на же-
лезо. Фотометриска метода — — — — — JUS H.B8.188

4) Алуминиумфлуорид, технич-
ки. Одредување содржината на си-
лициум. Спектрофотометриска ме-
тода — — — — — JUS H.B8.189

5) Алуминиумфлуорид, технич-
ки. Одредување содржината на на-
триум. Пламенфотометриска метода — — — — — JUS H.B8.190

6) Алуминиумфлуорид, технич-
ки. Одредување содржината на вла-
га. Гравиметриска метода — — — — — JUS H.B8.191

7) Алуминиумфлуорид, технич-
ки. Одредување содржината на сул-
фати. Гравиметриска метода — — — — — JUS H.B8.192

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шеесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 13-7830/1
5 мај 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

421.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИОТ АЛУМИНИУМОКСИД

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите за испитување на техничкиот алуминиумоксид, што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Испитување на техничкиот алуминиумоксид. Одредување на загубата на маса при температура од 300°C — — — — — | JUS H.B8.601 |
| 2) Испитување на техничкиот алуминиумоксид. Одредување на густината со помош на пикнометар — — — — — | JUS H.B8.602 |
| 3) Испитување на техничкиот алуминиумоксид. Одредување на настигната густина — — — — — | JUS H.B8.603 |
| 4) Испитување на техничкиот алуминиумоксид. Одредување содржината на силициум. Спектрофотометриска метода — — — — — | JUS H.B8.604 |
| 5) Испитување на техничкиот алуминиумоксид. Одредување содржината на натриум. Пламенометриска метода — — — — — | JUS H.B8.605 |
| 6) Испитување на техничкиот алуминиумоксид. Одредување содржината на ванадиум. Фотометриска метода — — — — — | JUS H.B8.606 |
| 7) Испитување на техничкиот алуминиумоксид. Одредување содржината на калциум. Метода на атомска апсорпција — — — — — | JUS H.B8.607 |
| 8) Испитување на техничкиот алуминиумоксид. Одредување содржината на цинк. Метода на атомска апсорпција — — — — — | JUS H.B8.608 |
| 9) Испитување на техничкиот алуминиумоксид. Приготвување раствор за испитување со дејство на хлороводородна киселина под притисок — — — — — | JUS H.B8.609 |
| 10) Испитување на техничкиот алуминиумоксид. Одредување содржината на флуор. Спектрофотометриска метода — — — — — | JUS H.B8.610 |
| 11) Испитување на техничкиот алуминиумоксид. Одредување содржината на фосфор. Спектрометријска метода — — — — — | JUS H.B8.611 |
| 12) Испитување на техничкиот алуминиумоксид. Одредување содржината на бор. Спектрофотометриска метода — — — — — | JUS H.B8.612 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шеесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 13-7835/1
5 мај 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

422.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИМЕНА НА СТАТИСТИЧКИ МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ ВО ИНДУСТРИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за примена на статистички методи за контрола на квалитетот во индустријата, што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Примена на статистички методи во индустријата. Статистички изрази и симболи. Листа I — — — — — | JUS A.A2.001 |
| 2) Примена на статистички методи. Статистичка обработка на податоци. Проблеми на оценувањето и тестирањето што се однесуваат на аритметички средини и варијанти — — — — — | JUS A.A2.010 |
| 3) Примена на статистички методи. Статистичка обработка на податоци. Одредување на статистичкиот интервал на толеранцијата — — — — — | JUS A.A2.011 |
| 4) Примена на статистички методи. Статистичка интерпретација на резултатите од испитувањето. Оцена на аритметичката средина. Интервал на довербата — — — — — | JUS A.A2.012 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на деведесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 11-7834/1
5 мај 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

423.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС- ТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди од областа на електротехниката, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Испитување на стареењето на електроизолационите материјали. Статистичка анализа на податоците добиени со испитувањето на стареењето. Методи базирани врз средни вредности на нормално распределените резултати на испитувањето — JUS N.A5.200
- 2) Целулозни хартии за електротехнички намени. Дефиниции и општи барања — — — — — JUS N.A8.250
- 3) Самолепливи изолациони ленти за електротехнички намени. Поделба, означување и општи барања — — — — — JUS N.A8.290
- 4) Висечка и спојна опрема за електроенергетски водови, трансформаторски станици и разводни постројки со висок напон. Општи технички услови — — — — — JUS N.F2.010

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шеесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-7833/1
5 мај 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

424.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЗБЕСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за азбест, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Азбест. Класификација и технички услови — — — — — JUS B.F1.001

- 2) Азбест. Земање и обработка на мостри — — — — — JUS B.F8.001
- 3) Азбест. Методи за испитување. Проверување на квалитетот со суво класирање, со одредување на чистотијата и содржината на влага — — — — — JUS B.F8.002
- 4) Азбест. Методи за испитување. Проверување на квалитетот со мокро класирање, со одредување на специфичната површина, зафатнина, зафатнинската маса и содржината на прав — — — — — JUS B.F8.003

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS B.F8.003, чистото применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина и ќе се применуваат врз азбест што ќе се произведе односно увезе почнувајќи од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди:

- Азбест. Класификација и технички услови — — — — — JUS B.F1.001
- Азбест. Земање и обработка на мостри и методи на испитувањето — — — — — JUS B.F8.001

донесени со Решението за југословенските стандарди за азбест („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/64).

Член 5

Овој правилник влегува во сила триесетиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 11-7838/1
5 мај 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

425.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО- ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОС- ТАВ НА БАКАРОТ И БАКАРНИТЕ ЛЕГУРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите за испитување на хемискиот состав на бакарот и бакарните легури, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Методи за испитување на хемискиот состав на бакарот и бакарните легури. Спектрофотометриско одредување на содржината на антимон (Метода со Родамин В) — — — — — JUS C.A1.154

2) Методи за испитување на хемискиот состав на бакарот и бакарните легури. Електрогравиметриско одредување на содржината на бакар во нисколегираниот бакар — — — — JUS C.A1.608

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард:

Методи на испитувањето на хемискиот состав на бакарот и бакарните легури. Фотометриско определување на антимонот во бакарот (Метода со Родамин В) — — — — — JUS C.A1.154,

донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на хемискиот состав на бакарот и бакарните легури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/67).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шеесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 11-7837/1
5 мај 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

426.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК, НАМЕНЕТИ ЗА ИНДУСТРИСКА ПЕРЕРАБОТКА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за овошје и зеленчук, наменети за индустриска преработка, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Јаболка за индустриска преработка. Чување во ладилник — — JUS E.B8.036
- 2) Круши за индустриска преработка. Чување во ладилник — — JUS E.B8.037
- 3) Праски за индустриска преработка. Чување во ладилник — — JUS E.B8.038
- 4) Свеж ананас за индустриска преработка. Складирање и транспорт — — — — — JUS E.B8.039
- 5) Банани за индустриска преработка. Ставање во склад и транспорт — — — — — JUS E.B8.040

- 6) Овошје и зеленчук за индустриска преработка. Земање на мостри JUS E.B8.041
- 7) Морков за индустриска преработка. Складирање — — — — — JUS E.B8.042
- 8) Зелка за индустриска преработка. Складирање — — — — — JUS E.B8.043
- 9) Карфиол за индустриска преработка. Складирање — — — — — JUS E.B8.044

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 16-7832/1
5 мај 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

427.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за обработка на информации, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Обработка на информации. Дефиниција на поими — — — JUS A.F0.001
- 2) Теорија на информации. Дефиниција на поими — — — — JUS A.F0.002

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат:

- 1) Југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака: Дефиниција на поими — — — JUS A.F0.001, донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на обработката на информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71);
- 2) Решението за југословенскиот стандард од областа на обработката на информации („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/72).

Член 5

Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18-7828/1
5 мај 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

428.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИИ И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за обработка на информации и документација, што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Терминологија. Поими и називи. Општи принципи — — — | JUS A.C0.001 |
| 2) Терминологија. Системи на поими и нивно прикажување — — | JUS A.C0.003 |
| 3) Информација и документација. Индексирање на содржината на документи. Принципи, поими, општи правила — — — — — | JUS A.C1.200 |
| 4) Информација и документација. Насоки за составување и натамошен развој на еднојазичните тезауруси — — — — — | JUS A.C1.205 |
| 5) Информација и документација. Меѓународно стандардизирано нумерирање на книги — — — — | JUS Z.A4.030 |
| 6) Информација и документација. Меѓународно стандардизирано нумерирање на сериски публикации | JUS Z.A4.031 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шеесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18-7829/1
5 мај 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

429.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

С П О Г О Д Б А ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕТАЛУРШКИОТ КОКС

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 27 декември 1978 година Спогодба за промена на затечените цени за металуршкиот кокс, со тоа што производителските организации на здружен труд, своите затечени продажни цени можат при постојните услови на продажбата да ги зголемат до 9,5%, а според Ценовникот кој е составен дел на оваа спогодба.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат според цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1897 од 16 мај 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: КХК „Борис Кидрич“, РО Коксарница — Луковац, РМК Зеница, РО Железарница — Зеница, МК Железарница, РО металуршко-валалничко производство — Сисак.

Претставници на купувачите-потрошувачи: РМК Зеница, РО Железарница Зеница, РО Железарница Илијаш и РО — Железарница Вареш, МК Смедерево — РО Железарница во изградба, Рудници и железарница — Скопје, МК „Железара Сисак“, РО — Металуршко-валалничко производство и СЖ — Железарница Шторе.

430.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

С П О Г О Д Б А ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕМЕНТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 16 април 1979 година Спогодба за промена на затечените цени за цемент, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени да ги зголемат до 10%, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/т
1) РС — 250	670,45
2) РС — 350	750,20
3) РС — 450	862,20
4) РС — 550	1 074,70
5) Пуцолански (Р 700)	734,20
6) Алуминати (АС 700)	2 147,70
7) Бел РС — 250	1.564,20
8) Бел РС — 350	1.838 00
9) Бел РС — 450	2.119,70
10) Металуршки цемент МЗ — 250	670,45
11) Металуршки цемент МЗ — 350	750,20
12) Салодур	995,00

Цените од став 1 на оваа точка се однесуваат на цемент пакуван во вреќи од 50 kg, натоварен во возило на складот на производителот. Ако цементот се испорачува во ринфуза, цените се намалуваат за 45 динари по една тона.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2738 од 14 мај 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од наредниот ден од денот на добивањето на согласност со Спогодбата од страна на Сојузниот завод за цени.

Претставници на производителите: „Салонит Анхово“ — Анхово, Цементара „Трбовле“ — Трбовле, „Далмациацемент“ — Сплит, „Хидроелектра“ ООУР „Слобода“ — Подсусед, Истарске творнице цемента и хидратизираног вапна — Пула, Творница цемента — Умаг, Беочинска фабрика цемента — Беочин, Фабрика цемента „Нови Поповац“ — Поповац, Фабрика цемента „Шар“ — Генерал Јанковиќ, Фабрика за цемент „Усје“ — Скопје, Цементара „Азот“ — Горажде, Фабрика цемента — Лукавац, Фабрика цемента — Косјерик, Фабрика цемента — Какањ и Фабрика цемента — Плевља.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 36 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

431.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РАДИАТОРИ ОД ЧЕЛИЧЕН ЛИМ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 19 април 1979 година спогодба за промена на затечените цени за радијатори од челичен лим, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 9% и тоа најмногу до 15% по одделни типови, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2852 од 21 мај 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од наредниот ден од денот на потпишувањето на Спогодбата.

Претставници на производителите: 7 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

432.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ДЕТЕРГЕНТИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 23 февруари 1979 година Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за детергенти, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени малопродажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 7,5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1553 од 23 мај 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Златорог“ — Марибор, ХИНС — Нови Сад, „Лабуд“ — Загреб, ДИТА — Тузла, „Ривиера“ — Котор, „ОХИС“ — Скопје, „Мерима“ — Крушевац и „Сапонија“ — Осиек.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЕТИОПИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЕТИОПИЈА

I

Се отповикува

Александар Воинович од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Етиопија.

II

Се назначува

Душан Маринковиќ, началник на управа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Етиопија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 12
5 мај 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува за советник на претседателот на Сојузниот извршен совет Никола Чичановиќ досегашен советник на претседателот на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 375
18 април 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
л-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува за советник на претседателот на Сојузниот извршен совет Мирјана Поповиќ, досегашен советник на претседателот на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 374
18 април 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
л-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се назначува за амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Милан Кнежевиќ, досегашен амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

Е. п. бр. 344
10 април 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се назначува за советник на сојузниот секретар за надворешни работи Роналд Стрелец, претседател на Комисијата на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Словенија за меѓународни економски и политички прашања.

Е. п. бр. 345
10 април 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за надворешни работи Жељко Јеглић, поради однење на друга должност.

Е. п. бр. 346
10 април 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се назначува за помошник на сојузниот секретар за финансии Момчило Томиќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за финансии.

Е. п. бр. 343

10 април 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

Се назначува за помошник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа Ѓорѓие Груичиќ, досегашен делегат на постојана работа во Собранието на СФРЈ.

Е. п. бр. 376

18 април 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

Се назначува за помошник на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија инж. Драшко Накиќ, генерален директор на Индустријата за кабли во Светозарево.

Е. п. бр. 342

10 април 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ НА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

Се назначува за помошник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски Антон Малек, генерален директор на Здруженото комунално претпријатие во Марибор.

Е. п. бр. 377

18 април 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

Се назначува за советник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски Владимир Јовковиќ, досегашен советник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Е. п. бр. 379

18 април 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Суботић Тодора Јефто;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Рудић Мустафе Ахмед, Танацковић Спасоје Спасан, Вранеш Николе Лука;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Брљафа Фране Радивој;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бошковић Николе Живан, Чурт Мехе Фехим, Гојковић Радисава Милош, Хаџимуџагић Мустафе Асим, Хаџимуратовић Авде Смајил, Јосиповић Јосипа Стојан, Крпо Ахмета Хасан, Кузмановић-Јакић Михајла Милица, Лучић Душана Живорад, Недовић Крсте Драган, Пашалић Аље Вејсил, Половина Славка Лазар, Посавац Алфреда Фране, Радовић Властимира Светислав, Раичевић Мелентије Раденко, Шеховац Вукана Сретен, Влацић Милана Михајло;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Баришић Јозе Мијо, Бошњакковић Живка Недиљко, Ђумић Петра Милан, Јазвин Мехмеда Халид, Јендрух Ивана Иван, Караселимовић Мухарема Гасим, Казић Омера Енвер, Лагумџија Омера Ремзо, Максимовић Ивко Милован, Миловановић Милослава Владислав, Мујичић Јусуфа Феџрија, Обрез Ивана Виктор, Поповић Стеве Драган, Шарић Сулејмана Омер, Шилиќ Јунуза Сулејман;

Од СР Словенија

— за прикажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Штрукељ Томажа Томаж;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Фирм Антона Тоне, Ксела Винка Павлина, Поточник Франца Штефан, Росандич-Штенбергер Антона Нада, Шегула Јосипа Јосип, Шемров-Жидан Валентина Славка;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Џајнко-Тержан Ивана Татјана, Грубелич-Стампалија Среќка Драгица, Груден Јанеза Иван, Корт-

вик Марија Рудолф, Кос Јоже Јоже, Млинар-Хабихт Алојза Зденка, Пирц Фердинанда Фердо, Тершавец Јоже Среќко, Томажин Јоже Франц, Трпињ Јосипа Рихард, Видмар Јожета Алојз, Зупанчић-Улчакар Јанеза Марија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Амброжич Франца Виктор, Батич-Стергар Ивана Марија, Черталич-Кухар Јоже Олга, Дагарин Ловре Ловро, Докић Војислава Данило, Дуимовић Петера Бранко, Гричар-Котник Павела Марица, Хржењак Јоже Станислав, Јемц-Маковец Игнаца Франчишка, Калан Јосипа Јожица, Касесник-Бренце Армина Ида, Кржманц Јанеза Јанез, Кнуст-Котник Ивана Марица, Лах Ивана Иван, Лебингер Хенрика др Франц, Пангершич-Зајц Франца Ивана, Посега-Прејац Јакоба Елизабета, Прескар Франца Среќко, Равникар Божидарја Даре, Ребец-Кунту Валентина Зора, Ришнер Ивана Иван, Скрт Мартина Иван, Светек Јоже Ладо, Штрукељ Томажа Томаж, Вичар-Јамшек Франца Вида, Задрavec Јанеза Франц, Згонц-Мајершич Максимилјана Франчишка, Зупан-Асцетто Бориса Зора, Жагар Матевжа Јанез;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Архар-Урх Јанеза Ана, Бабич Габријела Адслф, Безјак Јанеза Јанко, Бобичанец Ловре Иван, Божник Ферде Хинко, Брег Мирка Мрко, Брегар Ивана Јоже, Буциќ-Јамник Јоже Олга, Чернигој Ивана Мајда, Чурчин Драгомира Богољуб, Долар Јоже Вили, Ферлигој Јанкота Валерија, Форназарич Јожефа Олга, Голоб Франца Франц, Халадеа-Кегел Јернеја Марија, Хриберник Франца Франц, Јазбец Леополда Херман, Јенич-Умкар Ивана Станка, Јенко-Зајец Јожета Павла, Јост Франца Цирид, Јованоски Спасе Раде, Кајфеж-Мартеланц Владимира Нада, Кержан-Блажич Алојза Славка, Колак Симе Миро, Коси-Цриковић Јулија Даринка, Кошута-Иванчић Алберта Драга, Котерле Ивана Вилем, Лазар Јожефа Рафаел, Лединек-Вивод Ивана Зора, Лесковиц Викторија Здравко, Мурковић Јосипа Иван, Мусковић-Жалер Мартина Терезија, Оберснел-Клеменчић Франца Фаника, Огрин-Шимец Павела Павла, Петриња Јожефа Јоже, Подкрајшек Алојза Јоже, Подобник Ивана Винко, Ролх Ивана Јанез, Сердичшек Јурија Франц, Скочир-Валнер Станислава Зофка, Слана-Тилиќ Јакоба Катарина, Слокан Ивана Франц, Стојановић-Руперт Штефана Божена, Шкуљ-Вилфан Блажа Зофија, Шпаремблек Антона Антон, Тарман-Бардрецки Роберта Марија, Тавчар Јанеза Иван, Томц Томажа Антон, Траувер Карла Јоже, Видиц-Плантан Франца Силва, Замуда Франца Штефан, Зупан Матије Руди, Звонар Франца Ђуро, Жагар-Мусар Викторја Јожица, Жагар Рафка Рафко, Жохер-Дурјава Ловренца Труда;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во постигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Гебершчек Алојза Алојз;

— за покажана храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Дрешчек Јанеза Хенрик, Глухар Франчишка Јоже, Хебар Ивана Иван, Лебингер Хенрика др Франц;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Хутински Мирка Андрија, Миклавц Јанеза Јоже, Пучко-Мегла Марија;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Јакин Франца Антон, Лединек Милоша Милко, Вечај-Аглич Јоже Јожица, Жерјал Драгота Богомир;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општинската одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Гачник Јанеза Јанез, Јаворник Франца Франц, Ликович Андреја Андреј, Мрзел Јосипа Иван, Новак Јожета Андреј, Скаља Францета Франц, Турк Алојз, Зевник Франца Милан.

Бр. 106
28 септември 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката.

Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Андоновски Ђурко Стево, Домазетовски Јорданов Стојмир, Донев Николов Трајко Христовски Иван Ђорѓи, Илиев Солтиров Илија, Ивановски Владо Тале, Јовановски Попев Никола, Коцарески Илија Јоне, Мојсовски Трајанов Лазар Несторовски Александар Ђорѓи Попоски Ставре Ђорѓи Шатевски Костов Доне, Жупаноски Димко Борис;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бурилоски Петров Борис, Цветаноски Јонче Најде, Добрески Бројчо Митко, Голабоски Наумче Методија, Јанкуловски Атанас Ставре, Јоноски Зарков Иван, Коцареска Јонета Менка Павловски Војдан Владо, Трајкоски Крстан Душан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Александров Зашев Александар, Ананиев Милан Павле, Анђеловски Митко Коста, Аштаљоски Крсте Саво, Атанасовски Ангел Трендафил Блажевски Михајло, Ѓорѓи Цветоски Вело Александар, Димитровски Косте Димче, Главинчески Митре Владимир, Илиевски Стево Владо, Иванов Богдан Димитар, Иванов Александар Тодор Јовановски Станојко Миле, Јовановски Смиљко Стоил, Марковски Јосиф Димитар Младенов Стојан Спаско, Пејчиновски Јаким Стојмен, Стоилковски Стојанов Васе Стојановски Димитар Славе, Златковиќ Стоил Трифун;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значења за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Ќицковска-Кузмановска Михајло Менка, Димитровски Крстев Стојан, Дуковски Наум Саво Гламчевски Ристев Томе, Гугуновски Јордан Миливој, Гулевски Гоцев Атанас, Хаџиевски Климе Боро, Илиевски Тасков Александар Јовановски Пецо Љубомир Калаџиески Устијана Никола, Костадинов Ристо Димитар, Манилов Јорданов Трифун, Марковски Ристо Боре, Матоски Наума Киро, Михајлов Ђорѓи Јанко, Мирчевски Спиро Димитар Митров Копе Ставслав, Нацев Савдо Митко, Наумовски Ђорѓи Климе, Николовски Аврама Ване, Николов Трајан Борис, Николовски Велко Методија, Оџески Петка Сандре, Панчић-Марковска Цене Јелена, Попески Николов Урош, Прокопенко Димитар Никола, Ристевски Велев Трајан, Ристовски Нова Ранко, Саветић-Ристевска Стево Стана, Серафимов Страхиљ Ванчо, Спицова Петар Нада, Стефановски Ристов Илија, Стојаноски Иван, Вангел, Стојановски Вељанов Веле, Стајановски Талев Живко, Тунцов Петрев Кирило Василевски Трајко Александар, Вељановски Дељо Крсте;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аџиевски Јаким Митре, Алијевски Кариман Усеин, Анђелов Славко Тодор, Атанасовски Петар Александар Сотир, Божиновски Мицко Љубе, Ќицковски Сотир, Божиновски Мицко Љубе, Ќицковски Крсте Никола, Димитров Никола Ристо, Димитров

Стојо Стоимен, Димитров Петруш Трајан, Димитровски Богатин Драгутин, Димитровски Милалко Киро, Димовски Стојан Драги, Доганџиски Панче Јанко, Доневиќ Милан Ђорѓија, Дочевиќ Здравко Трајан, Дуковски Паве Трајче, Дуковски Симеон Спино, Ефтимов Андреј Јордан, Ђорѓиевиќ Ванче Стоимен, Ђукиќ Милуна Вождар, Гацов Ташо Ристо, Георгиевски Михајло Ристо, Гичев Марков Трајко, Груевски Павле Димитар, Илиев Саздо Илија Ивановиќ Станиша Иван, Јакимов Трајко Кузман, Јакимов Станојков Трајан, Јакимовски Петруш Славко, Јакимовски Поце Владе;

Јанев Крсто Ристо, Јаневски Стојан Драган, Јосифовски Вељен Славе, Јовановски Антон Душко, Јовановски Стојмен Васил, Карев Крсто Крале, К'чев Благоја Славчо, Кониг Тодор Предраг, Кирајев Ристо Димитар, Кнежевиќ Петар Раде, Коцев Панчо Ванчо, Кочоски Стефана Наум, Кочоски Стефана Вангел, Костадинов Ђорѓи Ванчо, Костадиновски Јонче Никола, Костовски Петар Славе, Крстевски Милош Мите, Крстевски Танаско Сребрен, Кузмановски Васил Методија, Ласков Ристо Добре, Мартинов Стојан Трајан, Минев Митре Радосав, Митев Крста Сагде, Митровиќ Вождара Бранислав, Настевски Ђоре Сандре, Наумов Божић Славе, Несторов Ило Таки, Николов Јордан Петар, Николов Иван Страшо, Николов Моне Трајан, Нинчев Теофил Александар, Павичиќ Фрањо Звонимир, Павлов Јаким Јордан, Пеншовиќ Велимир Богдан, Петровски Крсто Александар, Петровски Волко Атанас Петровски Борис Радосав, Поп Димитров Ване Лазо, Поповска-Фотева Наумова Вида, Поповски Антон Насте, Постолов Крсто Јован, Рамбабов Тодор Киро, Ристевски Димитров Иван, Ристовски Миле Владимир, Сефидановски Рецо Идриз, Спасовски Милан Михајло Стаменовски Начо Петар, Станковиќ Милутин Петар, Становски Стоил Милан, Становски Станојко Александар, Стојанов Глигоров Ристо, Стојановски Васил Киро, Светозарев Стојан Борис, Шабанов Абдул Ибраим, Шпаноски Нестора Владо, Шерифеџин Селман Али, Тасевски Никола Сребре, Тасевски Владо Делчо Ташов Иван Димитар, Тапов Петар Стеван Тимов Доне Миливој, Трајчев Ђорѓи Слободан, Трифуновски Милана Васо, Тукковски Крсте Димитар, Тутнов Петар Димитар, Тутунков Тодоров Ристо Угриновски Томе Александар Велевски Ристо Пенде, Везенков Георгиев Ванчо, Воинишковиќ Панде Илија, Зафиров Јован Трајан Златков Стојо Радоје, Жулов Штерјо Ђорѓи;

— за заслуги во раззивањето и реализирањето на концепцијата на општина народната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Димитровски Ђорѓи Драгољуб, Димитровски Тодора Ђорѓе, Новаковиќ Милорада Љубиша Огненовски Цветка Трајко, Талевски Ташка Илија, Трајчевски Панде Никола;

— за заслугање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Баталова-Миташева Ђорѓи Ката, Бендевски Коле Димитар, Блажески Софранов Јонче, Буџилоски Васило Наум, Целадин Кариман Усеин, Ђоргиев

Спиров Миле, Гаврилески Методија Димко, Георгиевски Ристо Коста, Гроздановски Коста Петар, Имами Тахсиг Суреја, Јовановски Михајло Ѓоко, Крстевски Русев Иван, Пендаровски Насте Матеја, Трајчевски Секулов Петко, Златанов Јордан Љубен;

— за заслугање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Анчев Коцев Трајан, Арнаудов Димитар Ристо, Божиновски Васил Петар, Бреслиски Тодоров Владо, Бундалевски Методија Кузман, Дервошаски Јосиф Никола, Дичевски Блаже Михајло Димчевски Драге Љубе, Димитриевиќ Борис Вожин, Димитрова-Каранфилова Ангел Лена, Димов Моне Драги, Доковски Славко Андреја, Докузовски Коста Никола, Доневиќ Ђорѓи Димитар, Дракуловски Борис Јосиф, Дуковски Секула Бранислав, Ђинова-Ванева Димитар Вангелица, Ђорѓиев Васил Јован, Елек-Илиева Кирил Надежда, Елзесер Аидрум Ђорѓи, Гацовски Никола Ване, Ђорѓиева Тодор Нада, Ђорѓиев Петко Симеон, Хиљадников Страшил Димитар Илиев Ефтим Мирко, Јакимовски Иван Стојан, Јаневски Здравко Томислав, Јанков Вождар Атанас Јовановски Сотир Славко, Камсњаров Ладе Трајче, Кироски Макс Горге, Кленковска-Наумовска Михајло Даница, Кочовска-Бојанијева Методи Надежда, Колески Наум, Костадинов Јордан Тоде, Костовски Петре Душко, Куновски Јаков Никола, Лазески Сандре Христо, Марковски Веле Цветан, Марковски Томе Вангел Мазникер Напип Сафет, Миџић Никола Владимир, Миџковски Диме Јоше, Митревски Мите Анастас, Митров Стоимен Добрислав, Момировски Јордан Бранко, Нанев Моне Ацо, Нанев Вицов Душан, Наумов Никола Ђорѓи, Неделковски Стојан Трпе, Неџип Имер Мустефа, Николов Никола Атанас, Новаков Петруш Лазо, Панов Мите Владо, Петковски Ристо, Алексо, Петров Борис Стојан Постолов Глигор Борис, Станишковиќ Стоилен Велин, Стоилов Петар Постол, Стојанов Трајчо, Добре, Стојановски Тодор Љубомир, Стојановска Петко Цеста Стојов Владе Илија, Томовски Трајко Благоја, Трајановски Панко Владо, Врклевски Атанас Томе, Зашев Лазаров Михајло;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општина народната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Дојчиновски Стојко Вожин;

Од С А П Војводина

— за посебни заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Анѓелковиќ Миливоја Никола;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Малић Сотира Петар, Никוליћ Војина Милорад, Плешић Миле Раде;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чубрило-Новаковиќ Милоша Милева, Лазаревиќ Димитрија Светислав, Обрадовиќ-Даутовиќ Ђура Сока;

Бр. 111
12 октомври 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги стечени во нашата Народноослободителна борба и за придонес кон развивањето на пријателските односи помеѓу народите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Cottillia Pietro.

Бр. 124
3 ноември 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
408. Закон за здружување во Заедница на индустријата на вооружување и воена опрема на Југославија — — — — —	785
409. Закон за економските и други односи во производството и прометот на вооружување и воена опрема — — — — —	787
410. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	797
411. Решение за дополнително на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за политичко-информативна дејност — — — — —	797
412. Решение за определување на постојан граничен премин Метковиќ за меѓународен поморски сообраќај — — — — —	799
413. Решение за престанување на важењето на Решението за определување на сезонски граничен премин за меѓународен сообраќај Еарањско Петрово Село — Берменд — — — — —	799
414. Решенис за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Domenica del corriere“ — — — — —	799
415. Правилник за условите за локација, изградба, пробна работа, пуштање во работа и користење на нуклеарни објекти и постројки — — — — —	809
416. Решение за утврдување на лицата што се делегирани во Сојузниот комитет за законодавство — — — — —	803
417. Правилник за дополнително на Правилникот за југословенските стандарди за аеросол-амбалажа и аеросол-пакувања — — — — —	804
418. Правилник за југословенските стандарди за површински активни материји — — — — —	804
419. Правилник за југословенските стандарди за метали — — — — —	805
420. Правилник за југословенските стандарди за алуминиумфлуорид — — — — —	805
421. Правилник за југословенските стандарди за методите за испитување на техничкиот алуминиумоксид — — — — —	806
422. Правилник за југословенските стандарди за примена на статистички методи за контрола на квалитетот во индустријата — — — — —	803
423. Правилник за југословенските стандарди од областа на електротехниката — — — — —	807
424. Правилник за југословенските стандарди за азбест — — — — —	807
425. Правилник за југословенските стандарди за методите за испитување на хемискиот состав на бакарот и бакарните легури — — — — —	807
426. Правилник за југословенските стандарди за овоцје и зеленчук, наменети за индустриска преработка — — — — —	808
427. Правилник за југословенските стандарди за обработка на информации — — — — —	808
428. Правилник за југословенските стандарди за обработка на информации и за документација — — — — —	809
429. Спогодба за промена на затечените цени за металуршкиот кокс — — — — —	809
430. Спогодба за промена на затечените цени за цемент — — — — —	809
431. Спогодба за промена на затечените цени за радијатори од челичен лим — — — — —	810
432. Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за детерџенти — — — — —	810
Укази — — — — —	810
Назначувања и разрешувања — — — — —	811
Одликувања — — — — —	812

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.